

Australian Macedonian



33 YEARS

TODAY



Австралиско Македонски ДЕНЕС

YEAR XXXIV No 1959

3 MAY 2024

FREE

FREE DIGITAL EDITION

SCAN the QR CODE



SIGN UP NOW!

РЕГИСТРИРАЈТЕ СЕ ЗА ДА ГО ДОБИВАТЕ БЕСПЛАТНО ДИГИТАЛНОТО ИЗДАНИЕ НА www.australianmacedonian.com.au/subscribe



ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! ЧЕСТИТ ВЕЛИГДЕН



ПОВИК ЗА НАЦИОНАЛНО ЕДИНСТВО: МАКЕДОНСКА ПЛАТФОРМА ДА СЕ ЗАПРАТ УЦЕНИТЕ ОД НЕОБАЛИСТИЧКИТЕ ПАРТИИ

Солунските атентатори „се изарчија себеси за Македонија“

Солунските атентати се низа бомбашки напади во Солун, извршени од 15 до 18 април (28 април - 1 мај по новиот стил) 1903 година од страна на анархистичка револуционерна група составена главно од велешани. Во изведувачето учествувале десетмина „гемиџии“ (од османлиската јавност тогаш биле нарекувани *gü-rültüsü* - галамџии): Јордан Поп Јорданов – Орцето, Константин Кирков, Димитар Мечев, Илија Трчков, Владимир Пингов, Павел Шатев, Марко Бошнаков, Милан Арсов и Георги Богданов и Цветко Трајков.

„Гемиџиите“ инаку се дел од поголема анархистичка група во рамките на „Комитетот на македонски револуционери-терористи“ кои имале за цел преку акции да го актуелизираат македонското прашање во Европа и да го избават својот народ од турската тиранија. Имало засебни групи и планови за акции во Истанбул и атентат врз самиот султан, потоа напад на австриската пошта во Едрене но на крајот се спроведуваат само оние во Солун. Сметале дека преку напади на европскиот капитал ќе ги натераат големите сили да интервенираат во прилог на ослободувањето на нивната Македонија.

Мотото на оваа група било „се архиме себеси за Македонија“ а колку биле посветени на идеалот покажува личниот пример на водачот на солунската група и еден од предводниците на Комитетот, Орце Поп Јорданов, кој

непосредно пред солунските атентати дури се осигурил во американско друштво на 10 илјади франци на име на Симеон Радев. Орцето го замолил Симеон Радев тие пари по неговата смрт да му ги предаде на Борис Сарафов, затоа што тој им дал 10.000 франци на „гемиџиите“ и ги помагал на разни начини.

На 15 (28-ми по н.с.) април во близина на солунското пристаниште Павел Шатев го потопува со динамит францускиот брод „Гвадалкивир“. Бродот бил запален, а патниците сите до еден спасени. Истата вечер Димитар Мечев, Илија Трчков и Милан Арсов поставуваат динамит на железничката прага Истанбул-Солун и го онеспособуваат возот. И при оваа акција нема жртви, но е предизвикан хаос во железничкиот сообраќај.

Следната вечер и Константин Кирков поставува 2 кг динамит на цевките со гас за осветлување и на водоводните цевки на Солун. Целиот град е во темница и без вода. Во целиот град владее паника, хаос и страв.

Десетина минути по изгаснувањето на осветлувањето, врз „Отманската банка“ се фрлени две бомби, по што Јордан Поп Јорданов – Орцето го активира експлозивот (поставен под темелите преку ископан тунел), кој уништува поголем дел од зградата на банката.

Во истото време на повеќе локации во Солун „гемиџиите“ фрлаат бомби: Милан Арсов фрла бомба во летниот театар „Алхамбра“, Илија Трчков фрла две бомби на главната улица, Димитар Мечев фрла две бомби пред хотелот „Египет“, Константин Кирков фрла бомба пред „Гранд“ хотелот, а Георги Богданов пред кафеаната „Ноја“. Владимир Пин-

гов предизвикува пожар кај „Бошњак-ан“, а потоа фрла бомба пред вратата на Топхането (турската државна управа), каде што е застрелан од војници.

По овие акции Мечев и Трчков се вратиле во својот стан и од таму почнале да фрлаат бомби врз турската војска. Откако фрлиле 50-60 бомби, се самоубиле, за да не бидат фатени од турските власти. На 17 април во борба со турската војска и полиција загинав и Јордан Поп Јорданов. На 28 април се извршуваат две неуспешни акции: Кирков прави обид да ја крене во воздух солунската телеграфско-поштенска станица, но е убиен од стражарот; Цветко Трајков прави обид да го убие солунскиот валија Хасан Фехми паша - откако не успева, Трајков се самоубива, активирајќи бомба.

„Гемиџиите“ успеваат да ја извршат најголемата терористич-

ка акција на своето време. Нивниот план бил успешно извршен. Сите дипломатски претставници во Солун ги известиле своите влади за солунските настани. Во битка со војската и полицијата се убиени шестмина од „гемиџиите“: Орце Поп Јорданов, Константин Кирков, Димитар Мечев, Илија Трчков, Владимир Пингов и Цветко Трајков. Уапсени се четворица: Павел Шатев, Марко Бошнаков, Милан Арсов и Георги Богданов. Тие прво се осудени на смрт, но подоцна пресудата им е заменета со затвор во Фезан (Либија). Во заточение умира Бошнаков, а неговиот череп останатите (кои биле ослободени по Уриетот во 1908) го враќаат во Велес, кај неговите родители.

Последниот гемиџија, Павел Шатев, умира во 1951 година во Битола на 69-годишна возраст, во крајна беда и глад во домашен притвор (претходно 11 месеци бил држен во затвор од страна на комунистичката власт како сталинист и пробугарски настроен).



Планот на ископаниот тунел до „Отман банк“

AUSTRALIAN MACEDONIAN TODAY

PUBLISHED BY:
AEA ETHNIC PUBLISHERS P/L
Postal: PO Box 544
Thomastown,
Victoria 3074 Australia

Phone: 0403 152 671
Email: denes@westnet.com.au

Access over 60 lenders in one place

Loan
Market
Bundoora

COMMERCIAL LOANS
RESIDENTIAL LOANS
INVESTMENT LOANS
DEVELOPMENT LOANS
BUSINESS LOANS
REFINANCING

Stefan Belevski

0400 101 292
stefan.belevski@loanmarket.com.au

Jim Belevski

0419 547 347
jim.belevski@loanmarket.com.au

9467 8887

Suite 1, 20 Enterprise Drive, Bundoora Vic 3083



LOVE & CO
LOVE REAL ESTATE

При продавање и купување на недвижности во северните предградја на Мелбурн: од Норткот до Витлси и Волерт, за да добиете најдобар резултат во секое време зборувајте со

ILIA MENKINOSKI

0417 528 100

ilia.m@lovere.com.au

Love Real Estate Thomastown
201 High Street, Thomastown
www.loverealestate.com.au 9465 2133



ILIA
MENKINOSKI
Multi Award
Winning Agent

Турција одобри екстрадиција на Љупчо Палевски, ќе биде донесен во Македонија во најкус рок

Трансферот на Палевски, кој е осомничен за две кривични дела „грабнување“ и „убиство на свиреп начин“ на Вања Горчевска и Панче Жежевски, останува дополнително да се договори

Турските судски власти дале дозвола за екстрадиција на Љупчо Палевски - Палчо, соопштија од македонското Министерство за правда. Трансферот на Палевски, кој е осомничен за две кривични дела „грабнување“ и „убиство на свиреп начин“ - на Вања Горчевска и Панче Жежевски - останува дополнително да се договори.

Министерот за внатрешни на Македонија, Панче Тошковски, рече дека организирањето на трансферот на Палевски ќе биде во најкус можен рок.

Палевски во Турција се наоѓа во екстрадициски затвор откако беше уапсен на 5 декември во градот Баликесир, откако по него беше распишана меѓународна потерница. Според процедурите, по пристигнувањето во Македонија на Палевски се очекува да му биде изречен 30-дневен притвор и да биде сместен



во затворот во Шутка, во Скопје.

Во притвор над 5 месеци се и Велибор Манев, Влатко Кешишов и Боре Видевски кои се товарат за „соучество во грабнувањата“.

Од 25 април таткото на Вања, Александар Горчевски (се сомничи дека помагал во грабнувањето), е преместен во куќен притвор откако Врховниот суд му ја уважи жалбата.

- Ми одзедоа сè. Не сум веќе ни родител ни татко, ехо од човек остана од мене. Би сакал да го дознаам идентитетот на луѓето што го направија ова и сите тие се подеднакво виновни, се пожали Горчевски пред судот.

Мерки на претпазливост се изречени за Стефан Димовски, човекот кој го возел Палевски од Белград во Турција.

На Цветници се освети 63-метарскиот крст во скопско Драчево

Во неделата, во чест на празникот Цветници, во скопско Драчево беше осветен Македонскиот Крст висок 63 метри.

- Од денес погледот кон небото нема да е ист! Од денес

над нас, тука во Драчево стои еден моќен симбол на верата, надежта и љубовта. КРСТОТ! Овој ден ќе го запише историјата! - порача вчера градоначалникот на општина Кисела Вода Орце Горѓиевски.

На настанот имаше масовна посетеност.

Надлежните истакнаа дека овој Крст ќе биде



святилиште за сите, мирно место за размислување и молитва, ново збиралиште и центар на Кисела Вода, а можеби и на цело Скопје, од каде ќе одекнува заедништвото, сплотеноста, и љубовта!

Првиот човек на општина Кисела Вода упати благодарност на Светскиот македонски конгрес, на МПЦ и ар-

хиепископот г.г. Стефан, и на секој поединец, на секоја компанија, на сите кои дадоа свој придонес за изградбата на Македонскиот крст.

63-метарскиот крст е 12-ти најголем во светот и втор во Македо-

нија, веднаш по Милениумскиот на планината Водно. Има распон од 34 метри а постаментот е 12,5 метри, на три нивоа. Конструкцијата му е од 80 тона челик и се темели врз 12 шипови, плус 4 кои одат 16 метри во длабочина поради статика, а излеани се и 720 тони бетон од кои најмногу се под земја.

На 12 места во Македонија ќе се мери радијација заради предупредување од нуклеарен удар

Одделението за радијациона заштита при Институтот за јавно здравје на Македонија е во завршна фаза на имплементирање, тестирање и пуштање во работа на новиот мерен систем за детекција на радиоактивност во воздухот и рано предупредување при нуклеарен или радиолошки настан од локален



или глобален карактер.

Новиот систем ќе има 12 мерни станици, а засега мерења се вршат на шест места.

- На веб-страницата на ИЈЗ достапна е информативната страна EWRMNS-MK од овој национален мониторинг систем каде се прикажуваат податоците од мерењата за 12-те градови во Македонија. Очекуваме дека новиот мерен систем ќе биде стабилен и безбеден, нагласуваат од Институтот.

МАКЕДОНЦИТЕ ОД АЛБАНИЈА ЗДРУЖЕНИ СО ДРУГИТЕ МАЛЦИНСТВА, БАРААТ ГАРАНТИРАНИ МЕСТА ВО ПАРЛАМЕНТОТ

Единствената партија на Македонците во Албанија, Македонска алијанса за европска интеграција (МАЕИ), продолжува со напорите во новиот Изборен законик во оваа земја да се предвидат гарантирани пратенички места за малцинствата.

Во овие заложби им се придружува и партиите на други малцинства во земјата и заедно доставија барање до надлежните албански институции и претставници на меѓународните организации и странски амбасади.

- Нашата партија, МАЕИ, како и партиите на Власите, Ромите и Египќаните, обединети во заедничкиот стремеж

за подобрување на демократијата и заштита на правата на малцинствата, поднесовме барање до групата за дијалог при албанското Собрание, која е надлежна за подготвување на новиот Изборен законик. Сметаме дека малцинствата се богатство на една земја и заслужуваат почит и заштита на нивните права. Заедно се бориме за посилна и поинклузивна Албанија, информираше Васил Стерјовски, претседател на МАЕИ.

Според него загарантирани пратенички места за малцинствата има во повеќе држави, меѓу кои и во Хрватска, Косово, Романија.

MACEDON TRAVEL PTY LTD
T/A DJ TRAVEL 27A5053

СО НАЈДОБАР СЕРВИС И КОНКУРЕНТНИ ЦЕНИ!

- Најбрзо и најевтино авионски карти до и од Македонија и останатите земји во светот
- Бродски крстарења
- Свадебни патувања

- Пакет аранжмани за цел свет
- Патничко осигурување
- Најевтини карти до Скопје, Охрид, Европа и околу светот

**Со големо искуство од преку 25 години, побарајте го Димче Џајко на тел.: (02) 9558 9595
Mobil: 0417 466 598 (24 часа за итни случаи)**

693 PRINCES HIGHWAY, TEMPE 2044

email: info@macedontravel.com.au
Web: www.macedontravel.com.au

Доларот на најниски гранки

Австралискиот долар достигна најниско ниво во последните пет месеци, што предизвика стравувања дека намалувањето на каматните стапки би можело да се случи подоцна од очекуваното на крајот на годината. Доларот во среда падна на еквивалентна вредност од 64 американски центи.

Економистот **Еван Лукас** изјави „лизгањето“ на австралискиот долар надолу може да се припише на тековните геополитички тензии и превирања на нафтениот пазар кој се води според американскиот долар. „Причината зошто е ова проблем за инфлацијата е тоа што како нација имаме тенденција да увезуваме многу работи кои ги консумираме.

Доколку доларот



продолжи да паѓа, на сите нас се ќе ни изгледа поскапо, бидејќи ќе ни требаат повеќе австралиски долари за да го купиме тој увезен производ, а со тоа се зголемува цената што последователно ја зголемува и инфлацијата“ - објасни **Лукас**, додавајќи дека доларот би можел уште повеќе да се намалува. Воедно објасни и дека економската структура на Австралија е фактор за оваа ситуација. „Имаме тоа што го нареку-

ваме „ризична валута“. Одлични сме кога работите одат особено добро, кога се цвета, и навистина цвета, и не ме сфаќајте погрешно, оди сосема добро. Меѓутоа, кога има геополитички тензии, кога има ризици, каматните стапки се уште еден одличен пример. Во моментот, додека доларот е толку низок, тој држи чекор со валутите како новозеландскиот и канадскиот“ - нагласи **Лукас**, кој додава оти тогаш

парите одат во американски долари, а имаат тенденција да одат и кон швајцарските франци.

Инаку, предвидувањата беа дека Банката на државни резерви (РБА), која ги држеше каматните стапки стабилни во минативе неколку месеци, ќе почне да ги намалува кон крајот на 2024 година. Аналитичарите укажаа на помала потрошувачка на домаќинствата и зголемување на невработеност како двигател за намалување на инфлацијата, против што требаше да се бори со вртоглавиот раст на каматните стапки од 2022 година. Од друга страна, австралискиот долар беше еден од најголемите губитници меѓу валутите на земјите на G10, откако пазарите минатата недела

ги намалија очекувањата дека Федералните резерви на САД ќе ги намалат каматните стапки. Новите податоци покажуваат дека инфлацијата поворно расте поради трајната економска отпорност на САД, што значи каматните стапки во САД ќе мора да останат на сегашното ниво.

Уште една причина која се наведува за одговорна за падот на австралискиот долар е постојаната слабост на берзата за акции, намалувањето на физикот и помалото фиксирање на Народната банка на Кина за кинескиот јуан, што сугерира дека постои одредена флексибилност јуанот да депресира во однос на американскиот долар во согласност со пазарите и приносните перформанси.

КЕТРИН БЕНЕЛ ПЕГ ПРВА АСТРОНАУТКА ОД АВСТРАЛИЈА:

Кога сонот станува јаве

Првата Австралијка е подготвена да полета во вселената. Директорката за вселенска технологија при Австралиската вселенска агенција (АСА), 39-годишната **Кетрин Бенел Пег**, заврши комплексна обука за астронаути во Европа и сега чека повик да се приклучи на некоја од следните мисии. **Бенел Пег** е мајка на две деца, по професија инженер, од Северните плажи во Сиднеј. Обуката ја почнала во Европската вселенска агенција во Германија во април



2023 година. Била една од шесте астронаути кои дипломираа на оваа програма миналниот понеделник. Ригорозната програма за астронаутите беше составена од летови со ниска гравитација, роботика, научни експе-

рименти, опстанок, медицинска обука и обука на центрифуга. Сега, откако дипломираше, со сертификат за основна обука, Бенел Пег е квалификувана за мисии на Меѓународната вселенска станица, иако за неа се уште не се планираат вселенски мисии.

„Ќе ми биде чест да ја претставувам Австралија во вселената доколку некогаш добијам шанса. Навистина е возбудливо да се биде вклучен во вселенски летови, така што иднината е отворена и јас сум опти-



Инспирација за најмладите

Кога се родила **Кетрин Бенел Пег**, Австралија немаше ниту своја вселенска агенција, но тоа не ја спречило да сонува да стане астронаут. Таа се надева кога ќе се врати во Австралија кон средината на 2024 година, ќе биде инспирација за следна генерација деца кои како неа сонуваат да одат во вселената. „Би сакала да имам можност да посетувам училишта и да им кажам на децата дека сонот да се стане астронаут е легитимен, и да сонуваат големи соништа“ - изјави **Бенел Пег**.

мист“ -вели оваа Австралијка.

Енрико Палермо, шеф на Австралиската вселенска агенција, рече организацијата е горда на **Бенел Пег**. „Кетрин ќе се врати во Австралија како квалификуван астронаут полн со знаење и врска, кој ќе помогне во создавање глобални

можности за нашата индустрија, поттикнувајќи повеќе иновации и економски развој дома“ - рече **Палермо**. Навистина, Австралија претходно имала двајца астронаути во вселената, но **Енди Томас** и **Пол Скали Пауер** патувале како американски граѓани.

Др. Сузана Котевска

СПЕЦИЈАЛИСТ ГИНЕКОЛОГ - АКУШЕР

ВИ ГИ НУДИ СЛЕДНИТЕ УСЛУГИ И СОВЕТИ

- Водење на бременост, прегледи и породување
- Гинеколошки операции
- Гинеколошки прегледи и совети за болни менструации
- Лекување на стерилитет
- Пап тест
- Климактерични тегоби
- Совети за контрацепција
- Проблеми со бешиката

ЗАДОЛЖИТЕЛЕН Е УПАТ ОД ВАШИОТ ФАМИЛИЈАРЕН ДОКТОР

Level 1, 117 / 320 Victoria Parade East Melbourne, 3002
Inside Epworth Freemasons Medical Centre

Tel: 9419 8333 Fax: 9415 9998
email: stelaobs@bigpond.com



НАЈТЕШКО ВО СИДНЕЈ И КВИНСЛЕНД:

Висока несолвентност на компаниите



Австралиската економија се задишуват од тежината на каматните стапки во последните две години што ги направи Банката на државни резерви (РБА), и ефектот врз хипотекарните каматни стапки е драматично голем. Тоа ја зголемува можноста Австралија да ги намали каматните стапки порано, што би резултирало со уште поголем притисок врз домашната валута. Во исто време, домашната економија покажува силен раст на банкротства, кои достигнаа рекордни вредности, погодени од тројниот удар на слабата побарувачка на потрошувачите, притисоките од растечките трошоци и даночната управа која одлучи да го наплати тоа што и се должи.

Според податоците на компанијата за следење долгови CreditorWatch, многу австралиски компании сега се во раце на надворешни администрато-

ри, повеќе од било кога досега, и е поголемо за 22 отсто во однос на истиот период минатата година. Градежните фирми се обидуваат да го одбијат налетот на даночната управа, со најголеми износи на неплатени даноци, додека и понатаму се соочуваат со растечките трошоци за градежни материјали и недостиг на квалификувана работна сила.

CreditorWatch смета помалите компании подизведувачи во станбениот сектор се најзагрозени во градежната индустрија. Меѓутоа, генерално гледано, претпријатијата во индустријата за храна и пијалоци се тие кои се изложени на најголем ризик од неуспех. Па-

трик Коглен, извршен директор на CreditorWatch, вели компаниите се под притисок од повисоките трошоци, намалени приходите од потрошувачите, кои се борат со зголемените трошоци за живот. „Не очекуваме значително подобрување на условите за работење додека не се зголеми потрошувачката, а тоа зависи од олеснување на каматните стапки, кое во моментов не е ни на повидок со оглед на високите стапки на инфлација“ - објасни Коглен.

Според податоците, тешкотиите во некои индустрии почнуваат да влијаат врз добавувачите. Растат неподмирени долгови меѓу компаниите, за 22 отсто повеќе во споредба со истиот период пред една година. Дури и рударската индустрија попушта под притисокот, со се поголема неликвидност и задоцнети плаќања, бидејќи цените на суровините дра-

стично паднаа оваа година. Релативни безбедни засолништа, сопствениците на компаниите би можеле да се најдат во здравствената и социјалната заштита, кои имаат корист од буџетот на NDIS (Националната програма за инвалидско осигурување) која ја финансира владата, како и во земјоделството, рибарството и секторите за финансии и осигурување. Географски гледано, притисокот врз компаниите не е рамномерно распределен. Според анализата, регионите со најголем процент на постари компании и постаро население покажуваат поголема отпорност на притисоките, бидејќи е помалку веројатно постарите бизниси да имаат високи долгови, додека постарите жители имаат тенденција да имаат пониско ниво на хипотеки и нивната потрошувачка е поотпорна на движење на каматните стапки.

Најтешко погодени области, со голем ризик од неуспех во работењето се наоѓаат во регионите на западен Сиднеј и југоисточен Квинсленд. Регионална Викторија, внатрешноста на Аделаид и северен Квинсленд, од друга страна, имаат најмалку проблеми.

Главниот економист на CreditorWatch, Анека Томпсон, очекува ситуацијата дополнително да се влоши. „Посебна загриженост предизвикува континуираното високо ниво на неплаќање во трговијата, кое, во комбинација со АТО, кој сега поставува неподмирени даночни долгови од \$100.000 или повеќе по растечките стапки, значи се повеќе компании не можат да ги исплатат своите добавувачи навреме. Очекуваме овие доцнења на плаќањата да продолжат да растат додека каматните стапки остануваат зголемени“ - објасни Томпсон.

Австралија со нов пакет воена помош за Украина од 100 милиони долари

Австралискиот вице-премиер и министер за одбрана, Ричард Марлс, на заедничка прес-конференција со премиерот на Украина, Денис Шмигал и заменик министерот за одбрана, Иван Хаври-

лук, најави дека Австралија ќе и понуди на Украина пакет помош од 100 милиони долари. Според Марлс, 50 милиони долари од таа сума ќе одат за системи за противвоздушна одбрана со краток дострел, 30

милиони за беспилотни летала и уште 15 милиони долари за опрема како што се шлемови, чамци, маски и генератори. Австралискиот министер рече дека Украина и нејзиниот народ издржале повеќе од

две години од почетокот на руската инвазија и Австралија ќе стои на страна на Украина додека не ја добие војната. Тој исто така најави дека Австралија ќе обезбеди муниција воздух-земја за украински-



те сили. Инаку, најновиот пакет ја носи австралиската воена помош за Украина на 880 милиони долари.

INJURED?

ПОВРЕДЕНИ?

- ✓ TAC
- ✓ WorkCover
- ✓ Slips & Falls
- ✓ Superannuation TPD
- ✓ All Injury Claims
- ✓ Free First Appointment
- ✓ Speak Macedonian
- ✓ Over 25 years experience in Personal Injury Claims

- ✓ Сообраќајни повреди
- ✓ Повреди на работа
- ✓ Суперануација и траен инвалидитет
- ✓ Сите видови на повреди
- ✓ Првата средба е бесплатна
- ✓ Зборуваме Македонски
- ✓ Повеќе од 30 години искуство во областа за отштета од повреди



JOHN DELLIOS & ASSOCIATES

183 High Street Thomastown

Tel. (03) 9464 4000

LAWYERS

МИЦКОСКИ ДО ДУИ:

Вашето владеење заврши, ВМРО-ДПМНЕ ќе бара партнери во опозициските партии

Претседателот на ВМРО-ДПМНЕ Христијан Мицкоски повикува на масовно гласање на 8 мај и изјави дека неговата партија партнерот за формирање влада ќе го бара во албанската опозиција, во партиите со кои ќе споделуваат исти вредности и принципи. За ДУИ потенцира дека е време за опозиција и за одговорност. Упати порака да не му праќаат „емисари“ и „курири“ за да размислел за коалиција после изборите.

Мицкоски потенцира дека ДУИ секогаш кога краде највеќе се прикрива со национални и етнички теми, а денес тие се прикриваат зад завесата Европа.

- И додека устите им се полни со Европа, а Ковачевски понизно ги слуша и коленичи пред Ахмети, него го слушаме среде Скопје како скандира „УЧК, УЧК“. Тие зборови кажани од овој човек извалкан со тежок



Македонија не е ниту федерација, ниту бинационална држава, изјави Мицкоски по средбата во Стопанската комора на северозападна Македонија. А пред него му ставиле (подметнале) повеќе албански знамиња и само едно македонско!?

криминал и крвави раце облечен во одело кое не му ги пере гревовите, се навреда и за Албанците кои ги краде најмногу, и за нас Македонците. ДУИ како политичка партија дојде на власт со приказна за човекови права, а заврши како партија која профитира и се крие чо-векови права и ги краде своите и другите, заклучи Мицкоски.

За пораките од ДУИ дека тие се вистинските претставници на Албанците порача:

- Македонија е држава на сите граѓани, не е

федерација, ниту бинационална држава. Според демократијата, оној што има 61 пратеник и парламентарно мнозинство ја формира идната Влада. Јас не знам како тие пресметале дека се претставници на мнозинското немакедонско население во Македонија. Сите тие сме граѓани на Македонија и ценам дека политиката не треба

да се гледа како шведска маса па ДУИ сега ќе земе малку од СДСМ, па од ВМРО-ДПМНЕ. ДУИ очекувам да биде опозиција за неколку недели од денеска. Правилото „победник со победник“ или т.н. мајски договор самите го прекршија во 2017 година. ДУИ беше шест и пол години со СДСМ, очекувам да бидат поразени на парламентарните избори и очекувам да бидат опозиција во наредниот период. Немаме елементарна доверба во нив, категоричен е претседателот на ВМРО-ДПМНЕ Мицкоски.

Ахмети: Ние не сме малцинство во Македонија

Не решава Мицкоски туку граѓаните кој ќе биде дел од Владата, порачаа од ДУИ, одговарајќи со тоа на изјавата на лидерот на ВМРО-ДПМНЕ дека е време ДУИ да биде заменета со партии кои ќе работат за сигурна иднина на сите граѓани.



Али Ахмети порача Мицкоски да не ги прави грешките што ги направи ВМРО-ДПМНЕ во 2006 година кога состави влада со ДПА, ама ДУИ имаше повеќе мандати.

- Ние Албанците не сме претставници на малцинство, ние сме легитимни претставници на огромното мнозинство Албанци, а сега во Фронтот се и ромската, турската и босанската заедница. Одлучува народот. Оваа земја има свое место во Европа и за оваа земја мора да работиме заедно, Македонци и Албанци, а не да се враќаме во минатото и да се огорчуваме затоа што викав „УЧК“, но УЧК е албанска гордост и УЧК ја спаси Македонија, рече Ахмети и најави голема победа на „Европскиот фронт“ на 8 мај.

ДУИ ги демантира наводите на Мицкоски за вооружена група во Чаир и Бутел

Мицкоски и ВМРО почнаа со лажни вести да клеветат, дезинформираат и оцрнуваат се што е албанско, велат од ДУИ. Според

партијата на Али Ахмети, лидерот на ВМРО-ДПМНЕ изнел лажни вести кога изјавил дека „ДУИ и Али Ахмети организирале вооружена група во Чаир и Бутел“.

- Мицкоски намерно ги загрозува меѓуетничките односи предизвикувајќи страв од дестабилизација на ситуацијата, желбата и главната цел на проруските центри во Македонија, порачаа од партијата од Мала Речица.

Лидерот на ВМРО-ДПМНЕ изјави дека група на вооружени лица се движи низ Чаир и Бутел и дека нив ги координира соработник на Али Ахмети.

- Точно знае Али Ахмети што зборувам и точно знае неговиот соработник кој уживаше привилегии во претседателскиот апартамент во луксузен хотел во Истанбул. Тој ја координира таа група што се движи на територија на општина Бутел и Чаир. Ги знаеме лицата и знаеме што прават, рече Мицкоски, одговарајќи на новинарски прашања.

Петровска: За седум години владата на СДСМ во Армијата вложи повеќе од една милијарда евра

- Искрени сме кога велиме дека се грижаме за минатото и го чуваме националниот идентитет и затоа денес македонскиот јазик е признат во сите документи на европската Унија и во НАТО. Искрени сме и кога велиме дека ја сакаме Македонија. Погледнете ја денес македонската армија, рече министерката за одбрана, Славјанка Петровска, коносителка на ИЕ 6 во Крушево.

Таа подвлече дека платите во армијата повеќекратно зголемени и се повисоки од просечната плата.

- Секој ден реновираме објект. Набавуваме и нова опрема. Се вработуваат млади војници и офицери. Се менува ликот на современа армија. Како што велат – пред фактите и боговите молчат. За седум години, владата на СДСМ во армијата вложила повеќе од една милијарда евра, пари за граѓаните и за државата, а ДПМНЕ крадеа и изградија Бела палата за себе. Го избришаа името Македонија од нивниот статут. Ова не е патриотизам, потенцираше Петровска.

AHAM
 BRIDGE OF HUMANITY

Reg. No. A00424610 ABN 93 019 262 123

АХАМ ГАРАНТИРА ДЕКА ВАШИТЕ ИСПРАТЕНИ БОКСИ ЌЕ ИМ БИДАТ ЛИЧНО ПРЕДАДЕНИ НА ПРИМАЧИТЕ ВО МАКЕДОНИЈА ВО РОК ОД ТРИ МЕСЕЦИ ОТКАКО КОНТЕЈНЕРОТ ЌЕ ЗАМИНЕ ОД АВСТРАЛИЈА

Места каде се издаваат и примаат кутиите

<p>ВИКТОРИЈА Илија Јошевски Мечето 93673091, моб: 0418 396 256 Дијана Мицалевска Пупалевска 0414 743 117 ЦИЛОНГ: Коста 0401 550 841 АЛТОНА: Јован 9314 8585 ,0434 088 440 АРДИА: Милорад и Сенди 9363 3635 БАНДУРА: Филимена 9467 8027 БОКС ХИЛ-РИНГВУД: Гоце 0431 518 568 ДАНДЕНОНГ: Борката 9795 6305, 0411 767 613 КИЛО-СЕНТ АЛБАНС: Ило Мечето 9367 3091, 0418 396 256 ЕСЕНДОН – АВОНДАИЛ ХАЛТС: Целе Велјановски 9337 3931 ЛАЛЛОР ЕПИНГ: Кинг Фреш Бурек 9401 4777, Стојна и Панде 0481 184 038 МЕЛТОН: Драги 0419 325 848 ПРЕСТОН – НОРТКОТ: Валентина 0451 820 045 ПРЕСТОН: Аница 0409 416 273, Валентина 0451 820 045 Милка и Љупчо, Авио Травел 9471 4556, 9471 4559 РЕЗЕРВО: Ило 9460 7802, 0432 654 251</p>	<p>СЕНТ АЛБАНС: Кинг Фреш Бурек -9364 3752, 0414 544 563 ЈАРАВИЛ: Трена 9687 4663 НОВ ЈУЖЕН ВЕЛС СИДНЕЈ: Љупчо 0415 801 989 АРНКЛИФ: Горан 0414 597 595 БЕНКСТАУН – ЈАГУНА: Сашо 9707 1430, 0416 934 638, Џексон - 9793 0366, 0407 175 727 КАНЛЕЈ ВАЛИ: Илија 9754 2287 РОКДАЕЛ: ВМ Центури Травел 9587 5493 КАНБЕРА – КВИНБИЈАН: Душица 0404 149 965 ВОЛОНГОНГ – ПОРТ КЕМБЛА: Васко 0450 484 418 ЈУЖНА АВСТРАЛИЈА АДЕЛАИД: Драго 08 8345 1381 ЗАПАДНА АВСТРАЛИЈА ПЕРТ: Славе 08 9300 8342, 0419 997 719, Ислам 9440 4038, 0433 214 874 КВИНСЛЕНД БРИЗБЕН: Весна 0433 218 018, Невенка 0402 847 225</p>
--	---

Добиената сметко-потврда е Tax Deductable, а ако ја пријавувате на вашата годишна такса

Апасиев: Очекуваме 8-12 пратеници и нудиме Македонска платформа за да запрат уцените од балистите

- Сме си ја ставиле главата во торба кога се спротиставивме на УЧК-и, ДУИ, рекетари, мафијаши. Но ние трчаме маратон, нашата борба е долга. Нашите баби ги даваа своите деца бидејќи немаа пари, ги пуштаа да бидат партизани и така изградиле држава. Нема да дозволиме УЧК-ите да ни ја земат. Нашиот народ е борбен народ, левицата е борбена, ќе влеземе внатре и тоа ќе го осетат и Таљат и Таче и Мицко и сите останати. Со 7, 8, 10 или 12 пратеници ние ќе сме силата што ќе го пасокизира СДС со помалку од 20 а ВМРО-ДПМНЕ ќе го кутне под 50 пратеници, порача лидерот на Левица Димитар Апасиев од Охрид.

За ЗНАМ и Максим Димитриевиќ истакна дека „Максо глуми АСНОМ, а гласаше АСНОМ да биде избришан“.



Јована Мојсоска, носител на листа на ИЕ 5 истакна:

- Мене ми е дегутантно кога слушам дека некој ќе го пракал ДУИ во опозиција, па тие имаа можност да ги пратат ДУИ во опозиција тука во охридскиот Совет, но сите бевме сведоци како се продаваше Мауцер и како локалниот шериф Нефи Усеини гради дивоградби, а градоначалникот молчи. Дури и ја сруши плочата на АСНОМ за која градоначалникот мудро молчи. Со Левица на власт ќе ја срушиме дивоградбата на Нефи и ќе ја вратиме плочата на АСНОМ – истакна Мојсоска.

НОВАЧЕВСКИ:

СДСМ е подготвен за секаков резултат, ако загубиме јас ќе бидам пратеник

Изборите на 8 мај ќе бидат тежки, но СДСМ е подготвен за секаков резултат и во ниту еден момент нема да се откаже од борбата, порача претседателот на СДСМ, Димитар Ковачевски.

- Знам дека голем број граѓани сè уште немаат одлучено кому да го дадат својот глас. Затоа ги повикувам убаво да размислат кој заслужува да ја води државата. Убаво да размислат дали сакаат да гласаат ЗА или сакаат да гласаат ПРОТИВ. Со глас ПРОТИВ можеби ќе казните некого, но во исто време ќе ги казните и сопствените деца! Таа краткорочна казна може да има долгорочни последици за државата. Затоа ве повикувам да гласате ЗА европска иднина! Да гласате ЗА Стево Пендаровски за претседател и ЗА СДСМ и

Коалицијата за европска иднина, рече Ковачевски.

Димитар Ковачевски е носител на кандидатската листа на СДСМ во ИЕ 1 и сигурно е дека ќе стане пратеник.

На прашањето дали на конгресот за отчет ќе се бори да остане на лидерската позиција ако СДСМ изгуби на изборите, тој вели дека после 8 мај ќе го соопшти



и ставот за своето идно политичко делување.

- Важам за голем демократ и легалист. Но секако планирам да биде пратеник зашто секој што е избран треба во Собранието да ги презентира ставовите и определбите коишто пред изборите ги презентирал пред гласачите.

ГРОЗЈЕ ЗА ВИНО - SYDNEY

Свежо и првокласно црвено и бело грозје за вино. Првата испорака е во среда, на 6 март 2024 и потоа секоја среда за 4 недели. На адреса "KING TOM CLUB" 223 Edensor rd, EDENSOR PARK. Испорака од нашите виногради СВЕЖО преку ноќ до вас! Шираз, Кабарнет Савињон, Мерлот ГАРАНТИРАНО! Дојдете порано, квалитетот е извонреден.

Тел: Con - 0417 811 397

ЛЕВИЦА СО ПОВИК ДО МАКЕДОНСКИТЕ ПАРТИИ: АЈДЕ ДА ПОТПИШЕМА МАКЕДОНСКА ПЛАТФОРМА И ДА ГИ ЗАПРЕМЕ УЦЕНИТЕ ОД НЕОБАЛИСТИЧКИТЕ ПАРТИИ

Платформата на Левица содржи 5 точки:

1. УНИТАРНОСТ – надминување на федералниот, консоцијациски бинационален модел на држава и напуштање на заостанатиот апартхејд-модел за гетоизација на етничките заедници и националните малцинства;

2. ТЕРИТОРИЈАЛЕН ИНТЕГРИТЕТ И СУВЕРЕНИТЕТ – организирање

на Република Македонија во една изборна единица и забрана на монолитни и чисто етнички партии;

3. ИДЕНТИТЕТ – распуштање на т.н. историски комисији за ревидирање на македонската антифашистичка историја и одлучно „не“ за внесувањето на Бугарите во Уставот;

4. СЕКУЛАРНОСТ – строго одделување на

верските заедници и религиозни групи од државата и јавните институции и нивно одданочување;

5. ДРЖАВНИ ИНСТИТУЦИИ – строга контрола и надзор над правилната употреба на државните симболи (грбот, знамето и химната) од страна на државните органи, општините и приватните субјекти при сите прослави и манифестации.

ГРОЗЈЕ ЗА ВИНО - CANBERRA

Свежо и првокласно црвено и бело грозје за вино. Секоја вторник од 12 март само за 3 недели, на адреса: 2 Grose St Deakin (Canberra Soccer Club).

Испорака од бербата на нашите виногради СВЕЖО преку ноќ до вас! Шираз, Кабарнет Савињон, Мерлот ГАРАНТИРАНО!

Дојдете порано, имаме првокласни кутии грозје спакувани со квалитет!!

Тел: Con - 0417 811 397

A WORLD OF NATURAL STONE

MEMORIALS YOUR MEMORIES SHOULD LAST FOREVER



НАДГРОБНИ СПОМЕНИЦИ од \$4,250



ПРИВРЕМЕНА КУТИЈА ЗА СВЕКИ \$150



Метална кутија со пластична врата

► ДИРЕКТНО ОД ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ
► ДОМАШЕН И УВОЗЕН КАМЕН
► ВРВЕН СВЕТСКИ КВАЛИТЕТ

310 MAHONEY'S ROAD, THOMASTOWN 1300 696 896

UNIT 3/177 ARTHUR ST., ROOKWOOD, NSW 9746 6966

(Ќе дадеме подобра цена од секоја претходна дадена во пишан договор. Под извесни услови.)*

STORE LOCATION IN VIC: THOMASTOWN 9359-0898 | SPRINGVALE SUPASTORE 9548-4199 | DANDENONG 9706-8108
DANDENONG SOUTH 9706 4486 | SPRINGVALE 9540-8807 | NUNAWADING 9890-1118 | FOOTSCRAY 9689-8882
STORE LOCATION IN NSW: ROOKWOOD (02) 9746 6966 | MATRIVILLE (02) 8608 2436 www.johnstonemartmemorials.com.au

Минирањето на „Бехтел и Енка“ ќе го остави Прилеп сосема без вода?

Жители на прилепското село Оревоец излегоа на протест, спротивтавувајќи се на најавените минирања од компанијата „Бехтел и Енка“ кои, според нив, ги загрозуваат четирите извори за вода за пиење за Прилеп и околината.

- Прилеп се снабдува со вода од „Студенчица“, но единствените четири извори од кои нашиот град се напојува со вода во екстремни, сушни периоди, се во пазувата на Бабуна Планина. Тоа се изворите: Пашовски ливади, Лековскиот извор, Пештеричките извори и Душница. Најавеното минирање од страна на „Бехтел и Енка“ се планира на околу 700 метри од Оревоечкиот извор, кој, исто така, се спроведува во Прилеп. Од ова може да заклучиме дека нам ни се заканува екоцид. Тоа значи генотид кој има еколошки карактер. Не може мирно да седиме како прилепчани и да дозволуваме дека некој одобрил да се минира. Ни велат „вашата Влада потпиша“. Ние не знаеме кој потпишал, но знаеме дека некој ни



Мештаните се прашуваат зошто треба наново да се прави наменолом кога од спротива, на само два километри се вади камен (мермер) и има изобилство од отпад - тонму за тампонирање

чепка во водата што ја имаме за пиење. Овој извор е многу битен за сушни периоди, изјави Горѓи Георгиоски, член на Комитетот за заштита на природното и културното богатство на Македонија.

Протестите и реакциите ќе станат порадикални доколку не се преземат мерки да се стопира минирањето и жителите да добијат објаснување. Во селото има околу 28 куќи а минирањето е планирано на 100-тина метри воздушна линија од првата населена куќа. Наводно ќе се вади и ќе се дробат камен а тампонирање на коридорот 10д.

„Вреди“ ја бара ЈБ во МВР, челното место во Царината, УЈП...

Имаме разговори со ВМРО-ДПМНЕ и европската иднина на државата е приоритет. Во однос на распределбата на секторите, редно е сектори што досега не се водени од Албанци како Бирото за јавна безбедност во МВР (униформираната полиција), Управата за јавни приходи и Царината да бидат раководени од Албанци. Тоа го бараме бидејќи сме силно фокусирани на борбата против корупцијата, рече Изет Меџити од коалицијата „Вреди“.

Додава дека тие 120.000 гласовите за кандидатот на ДУИ Бујар Османи не се само од Албанци, туку од девет политички партии.

- Ахмети првпат беше во ситуација да се спасува со гласовите од другите помали



заедници. Ако на тоа се додаде и поткупот на гласови и притисоците, полнење на куќи од шоферот на Садула Дураку... Сето тоа ќе се процесуира од новата власт. Ако се изземат тие гласови, тогаш нивниот резултат е под нашиот. ДУИ не е чист албански концепт и тоа е спротивно на Мајскиот договор, рече Меџити.

Кажува дека има најава од дијаспората оти ќе дојдат во државата за да гласаат

на изборите на 8 мај со цел по 22 години да има промена во албанскиот политички блок.

Меџити ја осуди изјавата на Силјановска-Давкова дадена во Куманово и очекува оградување од раководството на ВМРО-ДПМНЕ од ваквите изјави. Со таквите изјави, како

што посочи, не се подготвени да дадат поддршка за Силјановска-Давкова.

- Слушнавме непожелна изјава во однос на УЧК. УЧК е свето за Албанците и мислам дека не треба да се враќаме на тоа. Ние имаме многу работа како да војуваме со корупцијата, како да им обезбедиме подобра иднина на младите, а не да се враќаме на теми кои ги оживуваат старите духови, рече Меџити.

ГАРАНТОРИ ЗА УСТАВНИТЕ ИЗМЕНИ И ПРОГРАМА ЗА ИСЕЛЕНИЦИТЕ КОИ ЌЕ ИНВЕСТИРААТ ВО МАКЕДОНИЈА

Коалицијата „Влен“ нуди план за даночни олеснувања и поддршка за отворање бизниси во земјата. Африм Гаши, претседател на „Алтернатива“ му го открил на претприемачот и активистот од Дебар, Ибрахим Колари, кој се вратил од Америка и инвестирал во својата татковина.

- Предвидуваме субвенционирање на таксите и даноците за првите три години на сите оние кои живееле пет или повеќе години во странство и се враќаат да инвестираат износ од 50.000 евра или повеќе во отворање

нов бизнис во Македонија, рече Гаши.

Ќе има и преполовување на данокот на добивка.

- Преполовувањето на данокот на добивка за иселениците врз основа на секторите во кои инвестираат (приоритетни ќе бидат новите технологии, преработката на храната и модерното земјоделство), но и врз основа на работните места што ги создаваат (приоритетни ќе бидат вработувањето на младите луѓе и жени).

Гаши спомнува и создавање на Министерство за дијаспора, со кое ќе

раководат кадри токму од дијаспората. Посебни личности од јавниот живот и претприемачи од дијаспората ќе бидат назначени на позицијата почесен конзул во соодветните земји, со цел да се влијае на подобрување на имиџот на земјата и сеопфатната комуникација на нашите иселеници со соодветните земји.

Од коалицијата „Вреди“ велат тие се гарантори дека уставните измени ќе бидат усвоени во идната влада и тоа во некој конкретен рок, како и дека претседателот на државата треба да се избира во Собранието.

Жељко Стојаковиќ Barristers & Solicitors



РАЗУМНИ ЦЕНИ ЗА НАШИТЕ УСЛУГИ

- Challenging Wills
- Family Law
- Criminal Law
- Wills & Probate
- All Courts & Tribunals
- Оспоруваме тестамент
- Семејно право
- Кривично право
- Тестаменти и Оставнина
- Сите судови и трибунали

Suite 5, Floor 1, 332A Main Rd East, St Albans
Tel: (03) 9310 9971

РКЕ: Македонија лани увезла струја само 2.75% од потребите

Република Македонија зали увезла само 2,75% од потребите за електрична енергија, покажуваат податоците од Годишниот извештај за 2023 година што Регулаторната комисија за енергетика (РКЕ) го достави до Собранието на Македонија.

- По 32 години независна република, конечно можеме да соопштиме дека сме на праг до енергетски независна држава кога е во прашање електричната енергија. Податоците покажуваат дека елдорадото на ин-



вестиции во фотонапонски централи, каде има пораст во инсталираниот капацитет за 251% во споредба со 2022 година, го стопа увозот од 30% на 2,75%. Овој успех има сеопфатно влијание, како кон енергетска транзиција, така и кон финан-

сиските текови преку намалувањето на дефицитот, вели Марко Бислимоски, претседател на РКЕ.

Во 2023 година се регистрира раст на извоз на нафтените деривати при што кај бензините има забележителен раст на извезените количества за 139,53% во однос на 2022 година, кај млазното гориво извозот е зголемен за 38,41% и кај дизел горивата извозот има раст од 2,31%, што е потврда дека земјата има горива со ниска цена.

Промоција, намалување или замка?

Како што од ден на ден се зголемуваат цените на храната и другите производи за домаќинството, така се поголем број граѓани се во потрага по намалувања. Меѓутоа, новото истражување на групацијата на потрошувачи CHOICE откри многу од промотивните ознаки во супермаркетите предизвикуваат конфузија кај купувачите. Групата анкетирале 1.000 луѓе, покажувајќи им девет фотографии од ознаки со цени од Колс, Вулвортс и Алди, со различни фрази како „ниска цена“, „доле доле“ и „супер заштеда“. Поставајќи им прашање дали за нив напишаната цена е попуст и дали тоа можат брзо и лесно да го утврдат. Се испостави дека постои широко распространета конфузија за овие етикети, при што многумина погрешно веруваа дека артиклите се намалени и кога не биле, или не биле сигурни дека се намалени.

Колс

Според групата CHOICE, некои етикети

ти на Колс предизвикале најголема конфузија. Еден пример бил јогурт со црвена и жолта цена „додека траат залихите“. Етикетата речиси еднакво ги поделила испитаниците, при што нешто помалку од една третина рекле оти веруваат дека артиклот е намален (31 отсто), додека оние кои не веруваат дека е намален биле 36 отсто, а 33 отсто не биле сигурни. Кај другите етикети на Колс, 45 отсто од испитаниците можеле брзо и лесно да утврдат дали станува збор за попуст или не, 38 отсто не можеле, додека 17 отсто не биле сигурни.

Според портпаролот на Колс има неколку специјални механизми кои им помагаат на клиентите да направат големи заштеди. „Додека картичките со ознака „додека траат залихите“ на клиентите им нудат можност да купат артикли кои во Колс се достапни кусо време, и кои веројатно нема повторно да се набават



откога ќе се продаат постоечките производи“ - се вели во соопштението на Колс, со додаток дека повратните информации од клиентите им се важни, бидејќи нивната цел е секогаш да бидат што е можно појасни.

Вулвортс

Најголема конфузија во Вулвортс создала ознаката „цена за членови“ која била ставена на кутија „Берока“ од производителот Баер. Дваесет и девет отсто од испитаниците верувале тоа е попуст на вообичаената цена, додека речиси двајца од пет (или 39 отсто) рекле не е, а речиси една третина (32 отсто) не биле сигур-

ни. Имало многу изедначена поделба меѓу оние кои мислеле оти е лесно да се каже дали станува збор за специјален попуст (42 отсто) и оние кои не можеле (41 отсто), додека 17 отсто не беа сигурни. „Се стремиме јасно и едноставно да ги наведеме начините на кои нашите клиенти можат да ја најдат цената на производите и да трошат помалку секој пат кога купуваат кај нас“ - се вели во соопштението на Вулвортс, со напомена дека знаат оти повеќето од нивните клиенти купуваат производи на специјална или намалена цена, со цел да заштедат пари.

Алди

Етикетата која создала забуна во Алди била „супер заштеда“. Над половина (56 отсто) од испитаниците не мислеле дека тоа укажува на попуст на вообичаената цена, 14 отсто ветувале дека е, а 30 отсто не биле сигурни. Четириесет и пет отсто рекле е лесно да се каже дали нешто е по специјална цена, 39 отсто рекле не е, а 15 отсто не биле сигурни. Според Алди, ознаката „супер заштеда“ се однесува на неделни и двонеделни понуди за сите свежи производи како што се овошје и зеленчук, месо и печива. „Нашiot модел на секојдневни ниски цени значи дека имаме трајно ниски цени во нашиот асортиман, создавајќи заштеди за купувачите во целата кошничка, а не само на одбрани асортиман производи“ - рече портпаролот на Алди, напоменувајќи кај нив нема поскапувања и попусти, и сметаат дека на тој начин обезбедуваат сигурност и доверливост кај клиентите.

СЕ ИЗДАВА ГРЕНИ ФЛЕТ во северниот дел на Мелбурн

СЕ ИЗДАВА под кирија целосно наместен Грени флет во северниот дел на Мелбурн. Идеален за студент, sameц или самица.

За повеќе информации јавете се на 0411 988 830

ММД "Никола Карев" започна со проби и уписи за 2024

AMYA NIKOLA KAREV

SENIOR GROUP
MONDAYS
7:00 - 9:00PM

JUNIOR & MIDDLE
WEDNESDAYS
6:30 - 8:00PM

Македонското Младинско Друштво "Никола Карев" ги известува сите љубители на македонскиот фолклор дека врши упис на нови играорци за 2024 година.

Втората и трета група тренира во среда, од 18:30-20:00 часот.

Прва тренира в понеделник, од 19:00-21:00 часот.

Тренинзите се одржуваат во Cairnlea Community Hub на 55 Carmody Dr., Cairnlea 3023

За повеќе информации и упис на нови играорци јавете се на мобилен **0430 370 939**

Со нашите убави ора зачекоруваче во македонската традиција и историјата на нашите предци.

Не чекајте, запишете ги вашите деца да го изучуваат и уживаат во македонскиот фолклор

Грција осуди двајца македонски државјани на пет години затвор, фатени со речиси 600 фалификувани бланко документи

Двајца македонски државјани биле уапсени во Грција, а потоа и експресно осудени на затворска казна откако грчката полиција во петокот при претрес на граничниот премин Дојран кај нив пронашла 599 фалификувани бланко документи, јави дописничката на МИА од Атина.

Од грчката полиција соопштија дека двајцата мажи биле уапсени от-



како им била извршена проверка при влезот во Грција, а кај едниот, во поставата на јакната, пронашле скриени вкупно 440 бланко документи (лични карти, возачки дозволи, дозволи за престој) од разни европски земји, кои биле одземени. При претресот на возилото, во багажникот биле пронајдени уште 159 празни документи кои исто така биле одземени.

Грчката новинска агенција АНА-МПА објави дека Прекршочниот суд во Кукуш двајцата уапсени ги прогласил за виновни за фалификување и здружување со цел економска корист и биле осудени на затворска казна од 5 години.

Според АНА-МПА двајцата обвинети за време на рочиштетот не откриле детали за нивните активности и се бранеле со молчење.

26-годишна девојка од Кавадарци со денови била почината во изнајмена куќа во Штип

Девојка на возраст од 26 години од Кавадарци е пронајдена мртва во Штип.

Нејзиното беживотно тело е најдено во куќа во центарот на градот, во близина на градската црква „Свети Никола“.

Порталот ММС објави дека таа живеела во куќата под кирија и дека неофицијално била почината неколку дена. Поточно пронајдена е во понеделникот а смртта настапила во петокот. Од Јавното обвини-



телство потврдиле дека врз нејзиното тело нема видливи траги на насил-

ство, а обдукцијата треба да даде одговор за причината за смртта.

Уапсени двајца Срби: краделе велосипеди и ги криеле во изнајмен стан

На 27 април од страна на полициски службеници од ОКР Аеродром и Драчево при СВР Скопје, под сомнение за сторено кривично дело лишени од слобода се лицата А.К.(43) и Љ.Г.(20), двајцата од Србија и по извршен службен разговор истите признале дека имаат украдено повеќе велосипеди кои ги чувале во изнајмен стан во Скопје, при што извршена е проверка и со потврда за привремено одземени предмети 9 велосипеди се одземени од лицата.

Исто така, во разговорот со лицата истите навеле дека кривичните дела се извршувани во координација со уште неколку лица за кои се преземаат полициски мерки. Велосипедите требало да бидат однесени во други градови.

Сите велосипеди се од пријавени тешки кражби и истите веднаш ќе им се вратат на сопствениците.

На двете уапсени лица судија на претходна постапка им определил мерка притвор.

Цариничка од Гевгелија зела 2.000 евра мито од Грк за да не биде казнет

Полицијата од Гевгелија поднесе кривична пријава против М.Ј.(46) од истиот град поради измама. „Пријавената на 13 септември, на царински-

от терминал на Граничниот премин „Богородица“, го довела во заблуда грчкиот државјанин К.Г.К., на начин што лажно се претставила дека е за-


стапник во царински постапки и лажно му прикажала факти дека сторил тежок царински прекршок, поради што ќе биде задржан на македонско-грчка-

та граница од страна на царинските власти и му побарала 2.000 евра 'за да му помогне', на што се согласил", објави МВР во дневниот билтен.

"Успение на Пресвета Богородица" - Сиденхам

РАСПОРЕД НА БОГОСЛУЖБИТЕ ЗА ВЕЛИГДЕНСКИТЕ ПРАЗНИЦИ 2024 ГОДИНА

ВО МАКЕДОНСКАТА ПРАВОСЛАВНА ЦРКВА „УСПЕНИЕ НА ПРЕСВЕТА БОГОРОДИЦА“ ВО СИДЕНХАМ, МЕЛБУРН



Недела, 28-ми Април: ЦВЕТНИЦИ - Света Литургија 9:00 am

Четврток, 2-ри Мај: ВЕЛИКИЧЕТВРТОК - Света Литургија и Општ Маслосвет 9:00 am

Вечерта: Утрена со Читање на 12те Евангелија 6,30 pm

Петок, 3-ти Мај: ВЕЛИКИ ПЕТОК: Царските Часови 9:00 am

Сабата, 4-ти Мај: Вечерна богослужба - Погребение на Исус Христос - Опело 6.30 pm

ВЕЛИГДЕНСКА Утрена богослужба со ОПХОД 11.30 pm


Недела, 5-ти Мај: ВОСКРЕСЕНИЕ-ВЕЛИГДЕН - Света Литургија 12:30 am

Недела, 5-ти Мај: ВОСКРЕСЕНИЕ-ВЕЛИГДЕН - Второ Воскресение 9:00 am

Понеделник, 6-ти Мај: ВЕЛИГДЕН (Втор Ден) Ѓурѓовден - Света Литургија 9:00 am

Вторник, 7-ми Мај: ВЕЛИГДЕН (Трет Ден, Св. Литургија 9:00 am

ХРИСТОС ВОСКРЕСНА - НАВИСТИНА ВОСКРЕСНА!



Протести низ Австралија поради зачестеното насилство врз жените

Насилството врз жените е „епидемија“ во Австралија, изјави пражминистерот **Ентони Албанезе**, додека илјадници луѓе протестираат во Сиднеј, Мелбурн и другите поголеми австралиски градови за да повикаат на построги закони за родово засновано насилство.

Собирањето се поттикнало од бранот насилство врз жените за што Владата вели дека оваа година убива по една жена на секои четири дена. Протестите, исто така, следеа по масовниот напад со нож во Сиднеј овој месец, во кој загинаа шест лица, од кои пет жени.

Демонстрантите кои бараат построги кривични закони се собраа во Сиднеј, главниот град на државата Нов Јужен Велс, на митинг, а потоа и на протестен марш поради што беа затворени улиците во градот.

Некои демонстранти но-



сат натписи на кои пишува „Почит“ и „Нема повеќе насилство“. Околу 3.000 луѓе се собраа пред зградата на градскиот парламент во Аделаид.


Пражминистерот **Албанезе** присуствуваше на собирот во главниот град Канбера. „*Ќе шетам со жени низ Австралија за да кажам – доста е*“, рече тој.

„Насилството врз жените

е епидемија. Мораме да бидеме подобри“, додаде тој.

Во Аделаид, сенаторката од Партијата на Зелените, **Сара Хансон-Јанг** изјави дека е потребен „национален одговор за итни случаи“ за да се реши проблемот.

„*На жените им е здодеано да им кажуваат „да, тоа е лошо, но не можеме многу да направиме“*“, рече **Хансон-Јанг**.



Слични протести се одржаа викендов и во Мелбурн, Перт, Хобарт и Бризбејн.

Родовото насилство е тековен проблем во Австралија, во 2021 година, десетици илјади луѓе се собраа поради наводите за сексуална злоупотреба и недолжно злоупотреба на некои од највисоките политички функции во државата.

ДИГИТАЛНО ИЗДАНИЕ НА TODAY - ДЕНЕС БЕСПЛАТНО СЕКОЈ ПЕТОК

ВО ОВА ВРЕМЕ НА БРЗИ ПРОМЕНИ, БИДЕТЕ ИНФОРМИРАНИ СО ВЕСТИ И ИНФОРМАЦИИ ОД ЗАЕДНИЦАТА ШТО ВИ СЕ ПОТРЕБНИ.

Пријавувањето е лесно за да добивате дигитален пристап бесплатно... Посетете ја интернет страницата www.australianmacedonian.com.au и пополнете ги вашите детали со име презиме и email адреса на која ќе ви стигнува дигиталното издание

АЛАБЕНЕЗЕ ЗА ОДБИВАЊЕТО НА "X" ДА ГИ СИМНЕ СНИМКИТЕ ОД НАПАДОТ ВО СИДНЕЈ:

Маск е арогантен милијардер



Австралискиот праж-министер го нарече **Илон Маск** арогантен милијардер што мисли дека е над законот, кога неговата платформа на социјалната мрежа „X“ го одложи отстранувањето на снимките од нападот во црква во Сиднеј. Австралискиот

суд нареди „X“ (поранешен „Твитер“) да ги отстрани видеата од настанот. „X“ претходно најави дека ќе ја отстрани наведената содржина по законската одредба само за Австралија. Минатата недела независниот интернет регулатор им се закани на „X“ и

другите социјални медиуми со високи казни доколку не ги отстранат видеата од нападот со нож во црквата „Христос добриот пастир“, кој полицијата го прогласи за терористички чин.

„X“ тврдеше дека оваа одредба не е во опсегот на австралиско-

то право. Регулаторот потоа побара судска забрана за објавување на спорните снимки, а набргу дојде до расправија на социјалните мрежи и во медиумите. **Албанезе** застапа во одбрана на **Инман Грант** велјќи дека таа ги штити граѓаните на Австра-

лија. „Социјалните медиуми мора да бидат и општествено одговорни. Ова не е случај со Маск“, додаде тој. X мора да ги отстрани спорните снимки во рок од 24 часа по одлуката на судот.

Зошто Маск влезе во судир со Албанезе?

Илон Маск, газда на социјалната мрежа „X“ кој себе се смета за апсолутист во поглед на слободата на говорот, оако ја купи платформата, постојано има битки со држави, агенции и јавни личности на тема што е прифатливо да се објавува онлајн.

Маск во моментов е на два фронта, со властите во Бразил и во Австралија кои бараат на платформата да нема содржини кои тие ги

сметаат за штетни, за расизам и дезинформации. Со Австралија, борбата почна со комесарот за е-безбедност кому му се придружија и сенатори и самиот пражминистер, **Ентони Албанезе**. Повод беше обидот за убиство на владиката на асирската православна црква во Сиднеј,

Мар Мари Емануел.

Комесарот издаде наредба за отстранување на видеата од нападот на глобалните платфор-

ми. Фејсбук веднаш прифати. **Маск** со неговата платформа „X“ не. Проблемот беше што австралиските власти не бараа видеата да не можат да ги видат само луѓето во Австралија туку да ги нема за сите широм светот (за Австралијците да не можат да се снаоѓаат со VPN-и), на што **Маск** им порача дека не може австралиските закони да важат надвор од нивната територија. Па ги гео-блоки-

раше видеата само за Австралија.

„Би сакал да го искористам овој момент за да му се заблагодарам на пражминистерот што и посочи на јавноста дека оваа платформа е единствената што ја покажува вистината“, рече **Маск**. Тој претходно ја критикува австралиската комесарка за безбедност на интернет, **Џули Инман Грант**, опишувајќи ја како „австралиски комесар за цензура“.

„Ако на која било земја и е дозволено да цензурира содржина за сите земји, како што бара австралискиот комесар, тогаш што ќе спречува некоја земја да го контролира целиот интернет“ изјави **Маск**.

На 10 мај предметот ќе се најде на суд а ако изгубат, **Маск** и „X“ се соочуваат со казна од 500.000 долари за секој ден во кој нема да биде направено како што бараат властите.

МАКЕДОНСКА ПРАВОСЛАВНА ОПШТИНА ЗА МЕЛБУРН И ВИКТОРИЈА МАКЕДОНСКА ПРАВОСЛАВНА ЦРКВА „СВЕТИ ГЕОРГИЈ И ПРЕСВЕТА БОГОРОДИЦА“ КОМЕМОРАЦИЈА: 121-ВА ГОДИШНИНА ОД СМРТТА НА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Во сабота, на 4-ти Мај 2024 г. Македонската Православна Општина за Мелбурн и Викторија (МПОМВ) ќе ја одбележи 121-ва годишнина од смртта на Гоце Делчев. Сите Македонци, како и други, се добредојдени да присуствуваат и учествуваат на свечената комеморација.

Точно во 11.00 часот ќе се изврши панихида пред бистата на Гоце Делчев, потоа делегации на македонските организации, друштва и спортски клубови, ќе положат свежи цвеќиња.



Македонските организации, друштва и спортски клубови кои се заинтересирани да учествуваат со свои делегации за положување на свежи цвеќиња и венци, за пријава на истите, ве молиме да се јавите кај господин **Ицо Најдовски** на тел: 0418 223 313



Македонска Православна Црква „Св. Георгиј и Пресвета Богородица“

512 HIGH ST. EPPING VIC 3076

Македонската Православна Општина за Мелбурн и Викторија заедно со парохискиот свештеник **отец Климент Станковски**, Ве покажува Вас, целиот Македонски народ и сите православни Христијани на заедничко прославување на најторжественитот Христијански празник **Христовото Воскресение-Велигден**, со благопожелби Воскреснатиот Спасител Господ Исус Христос да внесе радост, мир, љубов и Благослов Божји во вашите души и срца, во вашите домови, во нашиот благочестив македонски народ и во целиот свет.



ВЕЛИГДЕНСКА ПРОГРАМА 2024

Сабота 27. 04. 2024 - Лазарева Сабота. Божествена Литургија со почеток во 9:00 часот

Недела 28. 04. 2024 - Влегување на Господ Исус Христос во Ерусалем (Цветници.) Божествена Литургија со почеток во 9:00 часот.

Четврток 02.05.2024 - Велики Четврток Утрото: Божествена Литургија со почеток во 8:30, потоа Маслосвет. Вечерта: Читање на 12-те Страдални Евангелија, изнесување на Распетието Христово во Храмот. Почеток во 18:30 навечер.

Петок 03. 05. 2024 - Велики Петок: Утрото: Царски часови и Вечерна; Изнесување и положување на Пластаницата во Гробот. Почеток во 09:00 часот. Вечерта: Плачот на Пресвета Богородица - читање на статиите; Литија со Христовиот Гроб околу Храмот. Почеток 18:30 навечер.

Сабота 04. 05. 2024 - Велика Сабота. Утрото: Божествена Литургија со почеток во 8:30ам. Вечерта: Литија околу Храмот - Почеток во 23:30 навечер. Најавување на Христовото Воскресение то на полноќ потоа Божествена Литургија.

Недела 05. 05. 2024 - Воскресение Христово - ВЕЛИГДЕН Причестување на верниот народ од 07:00 до 10:30

Понеделник 06. 05. 2024 - Воскресение Христово - 2 ден, Божествена Литургија со почеток во 9:00 часот. Св.Георгиј Победоносец. ХРАМОВА СЛАВА

Вторник 07. 05. 2024 - Воскресение Христово - 3 ден, Божествена Литургија со почеток во 9:00

Петок 10. 05. 2024 - Источен Петок - Балаклија Божествена Литургија со почеток во 9:00

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! НАВИСТИНА ВОСКРЕСЕ!

Судијата се закани со затворска казна за Доналд Трамп



Судијата **Хуан Мерчан**, на судењето во Њујорк, пресуди дека поранешниот претседател на САД, **Доналд Трамп**, направил претстап бидејќи како обвинет го нарушил молкот во тој процес. Според наредбата, **Трамп** до крајот на оваа недела треба да плати 9.000 долари казна бидејќи именувал и критикувал сведоци на социјалните мрежи и на неговата кампањска страница.

Судијата му се закани и со затворска казна ако **Трамп** повторно го наруши правилото. Судењето на **Доналд Трамп** е поврзано со исплатата на порно актерката **Сторми Дениелс**, изршена пред изборите во 2016 година, за нераспространување компромитирачки информации од приватниот живот на поранешниот претседател. Беа слушнати изјавите на повеќе сведоци, вклучувајќи го и

Гери Фаро кој е адвокатот на поранешниот адвокат на **Трамп**, **Мајкл Коен**. **Фаро** даде детали за документацијата поврзана со исплатата на 130.000 долари на **Дениелс**. Сведочеше и **Роберт Браунинг**, извршен директор на архивите на јавната медиумска кука „Си-спан“, при што обвинителите прегледаа неколку видео снимки со **Трамп** како доказ. Понатаму, сведочеше и **Кит Дејвид-**

сон, поранешен адвокат на **Дениелс** и на **Карен Мекдугал**, поранешна манекенка која исто така е дел од процесот, за преговорите меѓу изданието „*Нејшнл енквајер*“ и **Коен** за откуп и необјавување на сторијата на **Мекдугал** околу личната врска што ја имала со **Трамп**.

БОРЕЛ:

Неколку земји од ЕУ ќе ја признаат Палестина до крајот на мај

Се очекува неколку земји-членки на ЕУ да ја признаат палестинската државност до крајот на мај, изјави шефот за надворешна политика и безбедност на ЕУ, **Жозеп Борел**, на маргините на специјалниот состанок на Светскиот економски форум во *Ријад*.

Ирска и *Шпанија* претходно овој месец ја повториле својата намера да формираат сојуз на земји кои наскоро ќе ја признаат *Палестина* како национална држава. 140 од 193 земји-членки на ОН ја признаваат државата *Палестина*. На 18 април, САД ставија вето на нацрт-резолюцијата на Советот за безбедност со која *Палестина* требаше да се признае како полноправна членка на ОН.

МАДУРО:

Војната на Украина против Русија е планирана најмалку 20 години



САД планираат и иницираат воени конфликти широм светот: против *Русија*, *Палестина*, *Кина*, изјави венецуелскиот претседател **Николас Мадуро**.

„САД планираа серија воени конфликти, а за тоа сведочи издвојувањето на 95 милијарди долари за овие цели. Војната на Украина против *Русија* беше планирана најмалку 20 години

за да ја уништи моќта на *Русија*, но САД не успеаја да го направат тоа. Денес *Русија* е посилна економски, политички, социјално, технолошки и воено“, изјави венецуелскиот лидер во авторската емисија „Со Мадуро плус“. Војната во *Палестина* се води за да се „консолидира моќта на ционизмот на Блискиот Исток“, истакна **Мадуро** и посочи дека САД „денес се обидуваат да започнат војна во *Тајван*

против *Кина*“.

Тој, исто така, истакна дека САД формирале база за ЦИА и Јужната команда на американските вооружени сили на територијата на *Гвајана Есекибо*, која *Венецуела* ја смета за дел од својата земја.

„Тие планираат да започнат воен конфликт овде“, изјави претседателот на *Венецуела* и заклучи дека за САД војната е политичка и економска работа.

НАСТАВА ПО МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК ОД ДАЛЕЧИНА

Агенцијата за иселеништво неколку години по ред организира настава по македонски јазик од далечина (он лајн) за децата со потекло од *Македонија* што живеат во странство.

Ве молиме да не известите дали има заинтересирани деца за ваков вид настава, а доколку има ние повторно ќе ја организираме. Наставата би започнала на 02 септември 2024 година и форматот би бил 2 часа седмично.

Ве молиме заинтересираните што поскоро да ги пријават децата, бидејќи ќе треба да се спроведе проверка на знаењето на македонскиот јазик и да се организираат паралелки според степенот на познавање на македонскиот јазик.

Пријавите праќајте ги на мејл адресата: agencija_z_a_iselenistvo@minisel.gov.mk

ПЕРФЕКТНО МЕСТО ЗА ВАШАТА ПРОСЛАВА



MYSTIQUE

Macedonian Restaurant

Tel: 0493 431 483
0401 974 092

Отворени сме за вечера
Четврток - Сабота,
од 18 часот до доцна.

Кога сте кај нас, може да уживате во голем избор на јадења, пијалок и десерти од традиционалната македонска кујна.

Без разлика дали станува збор за бизнис настан, спортска презентација, свадба, веридба или роденден, ние сме тука да се погрижиме вашата специјална пригода да е незаборавна.



231 Broadhurst Ave, Reservoir VIC 3073

Austral
aluminiumproducts



Ние веруваме дека нашите производи се најдобри, ама

не морате да ни верувате само на збор.

Слободно споредете ги со производителите на конкуренцијата.

Убедени сме дека ќе го направите најквалитетниот избор.

Commercial Available



Најдобрите и најквалитетни алуминиумски прозорци и врати, со светски дизајн и врвен квалитет, по најповолни цени ќе ги најдете кај нас

Ph.: (03) 9357 4177

Factory 4/1497 Sydney Rd Campbellfield VIC веднаш до (BP fuel)

www.australw.com.au

Астра Зенека призна дека вакцината против Ковид-19 може да предизвика несакани ефекти



Фармацевтската компанија *Астра Зенека* во судски документ призна дека нејзината вакцина против Ковид-19 може да предизвика ретки несакани ефекти, вклучувајќи згрутчување на крвта и низок број на црвени крвни зрнца.

Во *Велика Британија* е покрената колективна судска тужба против

Астра Зенека, која тврди дека употребата на вакцината *CoviShield* довела до смрт и сериозни штети и бара отштета до 100 милиони фунти за 50 жртви, објави *„Индепендент“*. Еден од тужителите тврди дека вакцината му предизвикала трајно оштетување на мозокот и дека згрутчувањето ја оставило неспособна да

работи. Десетици западни земји ја суспендираа употребата на вакцината на *AstraZeneca* во пролетта 2021 година поради стравувањата дека може да предизвика некои пациенти да развијат згрутчување на крвта. Во тоа време, шефот на стратегијата за вакцини на *Европската агенција за лекови (ЕМА)*, **Мар-**

ко Кавалери, рече дека постои очигледна врска помеѓу внесувањето на вакцината *AZ* и згрутчувањето на крвта во мозокот, но тврдеше дека придобивките сè уште ги надминуваат ризиците.

Според податоците на Светската здравствена организација, вакцината против коронавирус *AstraZeneca*

има ефикасност од 72%. Заклучно со април 2021 година, над 17 милиони луѓе примиле инјектирање во *ЕУ* и *Обединетото Кралство*, со нешто помалку од 40 случаи на тромбоза, според компанијата.

МУСЛИМАНИТЕ БАРАА КАЛИФАТ И ШЕРИЈАТ:

„Алах Акбар“ ечеше на улиците низ Хамбург

Повеќе од илјада луѓе учествуваа на демонстрациите во градот во северна *Германија* во саботата, држејќи плакати со пароли како *„Калифатот е решението“* и повикувајќи на воведување на шеријатскиот закон. Толпата извикуваше *„Алах Акбар“* и *„Нема друг Бог освен Алах“*.

Властите велат дека протестот бил организиран од луѓе блиски до организацијата наречена *Muslim Interaktiv*, која ја отфрла демократијата и е класифицирана како екстремистичка од страна на германското разузнавање.

Организацијата објави видео од митингот со порака: *„Не слушајте ги лажговците“*.

Според германските медиуми, лидер на организацијата е 25-годишниот **Џо Ададе Боатенг**, познат и како



Рахим Боатенг, кој студира на Универзитетот во *Хамбург*. **Боатенг** е познат по тоа што споделува содржни поврзани со исламот насочени кон младите муслимани во *Германија*.

„Сосема е јасно дека сите исламистички активности мора да се решат користејќи ги можностите на нашата уставна држава. Верувам дека мора внимателно да ги разгледаме конкретните последици од она што го видовме таму“, рече **Шолц**. Тој додаде дека прекршу-

вањето на законот мора да се гони.

Германската министерка за внатрешни работи **Ненси Фезер** вети дека ќе преземе *„строги мерки против исламистичката терористичка пропаганда и омраза кон Евреите“*.

„Ако сакате калифат, дојдовте на погрешно место“, рече таа.

Министерот за правда **Марко Бушман** по-

сочи дека на оние кои не го признаваат уставниот поредок на *Германија* треба да им се ускрати правото да престојуваат во *Германија*.

„Оној што го претпочита калифатот пред уставно-правната држава, може слободно да емигрира“, рече **Бушман**.

Директорот на полициската управа во *Хамбург*, **Франк Шнабел**, се бранеше од обвинувањата дека имало превид кога била дозволена исламистичката по-

ворка.

„Нашiot Устав, кога станува збор за правото на собирање и изразување мислења, дозволува екстремистички протести“, рече **Шнабел**.

Властите во *Хамбург* во моментот испитуваат дали слоганот *„Калифатот е решението“*, имајќи предвид дека тоа е и повик за воведување на шеријатскиот закон, кој е во спротивност со човековите права, може да биде кривично гонет.

ЕРУПЦИЈА НА ВУЛКАНОТ РУАНГ ВО ИНДОНЕЗИЈА:

Евакуирани повеќе од 12.000 луѓе

Во *Индонезија* се евакуирани 12.000 луѓе кои живеат во близина на островот *Сулавеси*, каде што еруптираше вулканот *Руанг*, за што Центарот за вулканологија и проценка на геолошки ризик прогласи највисоко, четврто ниво на тревога. Жителите на островот се преместени



во градот *Манадо*, а Центарот ги предупреди граѓаните на соседниот

остров *Тагуланданг* дека постои опасност од цунами поради паѓање на материјал од вулканот во океанот. Се проценува дека чадот над вулканот достигнал висина од пет километри, поради што биле евакуирани жителите во радиус од седум километри.

Екстремни горештини на Филипините

Филипините деновиве горат на екстремни горештини, поради што илјадници училишта ја откажаа наставата, а надлежните служби ги предупредуваат граѓаните што помалку да останат надвор.

Март, април и мај вообичаено се најтоплите и најсушните месеци во земјата, но условите годинава беа влошени поради временскиот феномен *Ел Нино*.

Индексот на топлина достигна „опасни“ нивоа

од 42 степени или повеќе во 30 градови и населени места, предупреди Националната метеоролошка служба.

Индексот на топлина мери како се чувствува температурата земајќи ја предвид влажноста во воздухот.

Министерството за образование, кое управува со повеќе од 47.600 училишта во земјата, соопшти дека речиси 6.700 училишта ја прекинале наставата. Веројатноста е 50 отсто горештините

да бидат уште полоши во наредните денови, изјави метеорологот **Ана Солис**.

„Мораме да го ограничиме времето што го поминуваме надвор, да пиеме многу вода, да носиме чадори и капи“, изјави **Солис** за АФП.

Тој тврди дека *Ел Нино* е причината за „екстремните горештини“ кои зафатија деловина од земјата. Околу половина од провинциите во земјата официјално се во суша.

Продаваме ГРОЗЈЕ ЗА ВИНО од Јужна Австралија

200 mtrs down Bedford Rd, on left, off Paramatta Rd, HOME BUSH, opposite Sydney Market. PLEASE PURCHASE EARLY TO AVOID MISSING OUT!

Започнува од Петок 1 март од 5 наутро до 16 часот, работиме секој ден освен Сабота до крајот на април.

Corner of Morisset and Carinya Street, Queanbeyan.

На 13 март, 20 март, 27 март и 3 април од 5 наутро до 13 часот.

Andrew 0411557774

Con 0411557778

РЕБЕЛ ВИЛСОН СО СКАНДАЛОЗНИ ТВРДЕЊА: ЧЛЕН НА КРАЛСКОТО СЕМЕЈСТВО МЕ ПОКАНИ НА ОРГИИ, СЕ ДЕЛЕСЕ ДРОГА

Австралиската актерка Ребел Вилсон (44) неодамна ги објави своите мемоари „Подомот на Ребел“, а во нив откри шокантни детали од својот живот. Меѓу другото таа зборуваше за тоа како член на британското кралско семејство ја поканил на оргии и употреба на дрога.

Актерката не откри за кого точно станува збор, но напомена дека тој е „петнаесетти или дваесетти во редот за британскиот трон“. Како што наведува, поканата ја добила во 2014 година, а се работи за забава во Калифорнија.

Еден член на кралското семејство ѝ рекол дека бара „повеќе девојки“ за забава со средновековна тема. Забавата била организирана во кука на милијардер во близина на Лос Анџелес.


„Каква совршена можност

да најдам момче, си помислив“, напишала Ребел.

Во мемоарите таа опишува каква била забавата. Ребел тврди дека имало акробати, мажи кои се борат на коњи и базен полн со жени облечени како сирени. Исто така, таа тврди дека видела член на кралското семејство во моментот кога делеле дрога на послушавници.

„Гледам како член од британското кралско се превртува наоколу додека постојано ги кревам градите. Тие се мојата најдобра физичка карактеристика“, напишала таа.

Актерката изјавила и дека почнале да носат послушавници со дрога MDMA. Таа потоа ги прашала за што е тоа, на што тие одговориле: „А, тоа е за оргии... Оргиите обично почнуваат во овој мо-



мент“.

Одговорот ја шокирал, а потоа сфатила зошто им се „потребни повеќе девојки“.

Ребел потоа побегнала од забавата и не била сведок на оргиите.

ХУМОР - ХУМОР - ХУМОР - ХУМОР

Керката на еден богаташ планирала да се мажи, па ги поканила пријателите на вечера за да им ја каже радосната вест. После вечерата таткото му рекол на момчето да излезат да поразговараат.

- Е па, младо момче, веќе си приметил колку е разгалена нашата керка. Секој ден купува нови фустани, накити, парфемии... Ти со една плата како ќе се справиш со тоа?

- Мојата плата не е доволна, но ќе даде Дедо Боже и таа ќе носи скапа облека...

- Таа го менува

својот автомобил секоја година.

- Знам, но ќе даде Дедо Боже и ќе купуваме автомобили секоја година.

- Навикната е да живее во раскошна кука а ти имаш едно-собен стан.

- Ќе ни даде Дедо Боже и ќе си изградиме голема вила со базен.

Си доаѓа таткото дома и мајката го прашува:

- Како ти изгледа момчето?

- Добар е... Најмногу ми направи мерак што цела вечер ме викаше Дедо Боже.

ПОСЛЕ 30 ГОДИНИ, ЌЕ СЕ СНИМА ПРОДОЛЖЕНИЕ НА АВСТРАЛИСКИОТ ФИЛМ „АВАНТУРИТЕ НА ПРИСИЛА, ПУСТИНСКАТА КРАЛИЦА“




Ќе се снима продолжение на филмот од 1994 „Авантурите на Присила, пустинската кралица“, потврди режисерот Стефан Елиот, а пак ќе глумат ѕвездите од филмот Теренс Стамп, Гај Пирс и Хуго Вивинг. Елиот потврди за „Гардијан Австралија“ дека ќе биде режисер, сценарист и продуцент на продолжението и дека сценариото е завршено, а го пишува пет години. Тој додаде дека се преговара со продуцентските куќи и спонзорите.

Во првиот филм, Вивинг, Пирс и Стамп глумеа трансродови лица кои возат автобус, именуван Присила, од Сиднеј до Алис Спрингс. Сите тројца ќе се вратат во ликовите на Тик/Мици Дел Бра (Вивинг), Адам/Фелисија Џолигудфелу (Пирс) и Бернадет Басенџер (Стамп), потврди Елиот.

Елиот вели дека не сакал да снима продолжение, но почнал да сфаќа дека „има нешто што треба да се каже“.

„Луѓето веќе 30 години ме убедуваат да го снимам. И одеднаш сфатив дека сите старееме. Губиме луѓе“, рече Елиот.

По премиерата на Канскиот фестивал 1994, „Присила“ доби Оскар за најдобра костимографија и две номинации за Златен глобус за најдобар мјузикл комедија и за главна улога на Стамп. Од филмот се создаде и мјузикл чија премиера беше во Сиднеј во 2006 и на Бродвеј во 2011.



ИЗЛЕЗЕ НОВОТО ПЕЧАТЕНО ИЗДАНИЕ НА АВСТРАЛИСКО МАКЕДОНСКИ НЕДЕЛНИК

www.australianmacedonian.com.au

AUSTRALIAN MACEDONIAN WEEKLY

Патувајте во Македонија и секаде во светот

AVIO TRAVEL L.C. No. 32481
335 High St. Preston

03/ 9471 4556
03/ 9471 4559
mobile: 0401 686 970



Австралиско Македонски *Неделник*

Edition No. 1812 Year 37 Tuesday, 30 April 2024 Price \$4.00 inc GST

ЗА СРБИЈА МОЖЕ ПРОМЕНИ НА ПРЕГОВАРАЧКАТА РАМКА, ЗА МАКЕДОНИЈА НЕ? ОДГВОРОТ Е - НЕ И ЗА ДВЕТЕ!

КЕТРИН БЕНЕЛ ПЕГ ПРВА АСТРОНАУТКА ОД АВСТРАЛИЈА:



КОГА СОНОТ СТАНУВА ЈАВЕ

ПОРАДИ ЗАЧЕСТЕНОТО НАСИЛСТВО ВРЗ ЖЕНИТЕ



IF YOU'RE NOT ANGRY YOU'RE NOT LISTENING!!

ПРОТЕСТИ НИЗ АВСТРАЛИЈА

МИЦКОСКИ ЈА ИСЦРТА ИДНАТА ВЛАДЕЈАЧКА КОАЛИЦИЈА

ДУИ РЕ БИДЕ МАКАР ЕДНА ГОДИНА ВО ОПОЗИЦИЈА

ПРОМОВИРАНА НОВАТА ГЕНЕРАЦИЈА ПОЛИЦИСКИ СЛУЖБЕНИЦИ НА ЦЕРЕМОНИЈАТА ЈА ЗАПЕАЈА "БИСЕР БАЛКАНСКИ"



КАКО МОЖЕ СИЛЈАНОВСКА НА 8 МАЈ ДА НЕ СТАНЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ НА МАКЕДОНИЈА?

БЕЗ ПОБЕДА, НЕМА НАПЛАТА

НИЕ СМЕ АДВОКАТСКА ФИРМА СО ЕКСПЕРТИ ЗА:

- сообраќајни повреди / TAC
- повреди на работно место / workcover
- побарувања од медицинска небрижност
- побарувања за повреда при раѓање
- побарувања за штета од азбестос
- повреди на јавно место
- повреди работници на државни места /Comcare Claims
- Суперануација / неспособност за работа

За проблемите што ги имате околу повреди на работно место зборувајте со ТОНИ ШИШКОВСКИ на македонски јазик на (03) 9614 1433

arnold thomas & becker lawyers



Tony Siskovski Director

ЕКСПЕРТИ ВО ЗАКОНОТ ЗА ПОВРЕДИ 573-577 Lonsdale Street, Melbourne, VIC 3000 www.arnoldthomasbecker.com.au

АФИРМИРАТОР НА МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК, КУЛТУРА И ТРАДИЦИЈА

СЕКОЈ ВТОРНИК ВО ВАШАТА НАЈБЛИСКА ПРОДАВНИЦА ЗА ВЕСНИЦИ

Премиер лигата воведува ограничување на платите, само три клуба гласаа против

Фудбалските клубови кои се натпреваруваат во англиската Премиер лига се очекува в четврток да се договорот за промени во правилата за распределба на приходите од 7,8 милијарди американски долари од ТВ-правата. Овие пари нема да се претопат во постојано зголемување на платите на играчите, туку ќе се воведат ограничувања.

Елитниот ранг на англискиот фудбал, во кој се натпреваруваат дваесет клубови, е најбогат во светот според приходите. Сепак, клубовите трошат близу 70% од приходите на раскошните плати на фудбалерите, оставајќи многу малку за други инвестиции. Алармирана од состојбата со финансиите на клубовите ширум континентот, Европската фудбалска централа (УЕФА) воведо правила кои ќе ги принудат врвните клубови да ги подобрат своите сметки или ќе се соочат со елиминација од натпреварувањето.



Најдобрите лиги од Германија и Шпанија веќе воведоа финансиска контрола на своите клубови и сега притисокот е врз Премиер лигата. Повеќето клубови се согласуваат дека нешто треба да се направи, но точните детали за контролата на трошоците беа предмет на жестоки пазарења во изминатите неколку месеци. Против ова ограничување гласаа Астон Вила, Манчестер Сити и Манчестер Јунајтед. Челзи смета дека сопствениците на клубовите треба да имаат поголема слобода во трошењето за да изградат компетитивни тимови. Сепак, лондонскиот клуб гласаше воздражано.

Критичарите на овие правила веруваат дека тие ќе ја официјализираат се-

гашната распределба на моќта во Премиер лигата и ќе ги спречат другите клубови да прават многу брзи резултатски скокови, како што беа успехите на Челзи и Манчестер Сити во последните години. Клубовите од Премиер

лигата чекаат до август за да заработат од подобрите ТВ-договори, обезбедувајќи зголемување од 70%. Вкупната заработка би требало да ја надмине бројката од 7,8 милијарди долари. Потребата да се извлече максимумот од овие пари е главната идеја зад раководството на клубовите, како и настојувањето да се постигне договор во четврток.

ПМФЛ:

Неочекуван пораз на Струга, Вардар се поблиску до „вртлогот“ за испаѓање

Во 29 коло од Првата фудбалска лига бранителот на титулата и актуелен лидер Струга ТЉ загуби неочекувано на домашен терен од Силекс. Поразот на Струга го искористија фудбалерите на Шкупи



кои со два гола во самиот финалш направија резултатски напрврт во дуелот со Тиквеш и со триумфот се израмнија бодовно со Струга на врвот на табелата.

Убедлива победа пред своите гледачи забеле-

жа Шкендија над Гостивар, додека Вардар е сè поблиску до „вртлогот“ за испаѓање од ПМФЛ откако загуби минимално на гостувањето во Струмица од Брера. Работнички и Македонија ГП ги поделија бодовите.

ПРВА МАКЕДОНСКА ФУДБАЛСКА ЛИГА

Резултати 29. коло

БРЕРА – ВАРДАР	2:0
РАБОТНИЧКИ – МАКЕДОНИЈА ГП	1:1
ШКЕНДИЈА – ГОСТИВАР	4:1
ШКУПИ – ТИКВЕШ	3:2
СТРУГА – СЛЕКС	2:3
ВОСКА – БРЕГАЛНИЦА	4:0

меч. поб. нер. пор. бод.

1. Струга ТЉ	29	18	4	7	58
2. Шкупи	29	16	10	3	58
3. Шкендија	29	15	10	4	55
4. Силекс	29	10	11	8	41
5. Тиквеш	29	11	6	11	39
6. Брера	29	10	7	12	37
7. Гостивар	29	8	13	8	37
8. Работнички	29	10	5	14	35
9. Воска	29	8	10	11	34
10. Вардар	29	8	5	16	29
11. Брегалница	29	6	8	15	26
12. Македонија ГП	29	7	5	17	26

ВТОРА МФЛ

Резултати од 26. коло

БЕСА – ПЕЛИСТЕР	0:0
ТЕТЕКС – АРСИМИ	4:6
ОХРИД – КАМЕНИЦА САСА	1:1
БЕЛАСИЦА – КОЖУФ	2:0
БАШКИМИ – СКОПЈЕ	0:0
НОВАЦИ – ДЕТОНИТ	0:1
ОСОГОВО – КАРАОРМАН	2:1
ПОБЕДА – ВАРДАР (Н)	1:1

Табела

1. БЕСА	67
2. ПЕЛИСТЕР	61
3. ДЕТОНИТ	55
4. АРСИМИ	44
5. ОХРИД	39
6. СКОПЈЕ	39
7. БАШКИМИ	38
8. ВАРДАР (Н)	35
9. БЕЛАСИЦА	34
10. КОЖУФ	34
11. НОВАЦИ	28
12. ПОБЕДА	27
13. ТЕТЕКС	24
14. ОСОГОВО	23
15. САСА	19
16. КАРАОРМАН	15

ПРАВДАТА ЌЕ БИДЕ ЗАДОВОЛЕНА:

Левандовски ја добива „Златната топка“ од 2020 година

Полската фудбалска звезда Роберт Левандовски конечно ќе ја добие заслужената престижна награда и наскоро ќе стане сопственик на „Златната топка“ за 2020 година, која не му беше доделена поради пандемијата со корона вирусот.

Напаѓачот таа сезона ја освои тројната круна со Баерн Минхен (Бундеслигата, Купот на Германија и Лигата на шампионите), но престижното индивидуално признание не беше доделено за првпат по неговото воведување во 1956 година.

- Би сакал еден ден да ја добијам наградата. Не велем дека сум лут или гневен, но знам дека таа година потполно ја заслужив. Како одминува времето, свесен сум дека во моите витрини фали само тој трофеј. Ништо

не зависи од мене, па останува да видиме што ќе се случи, изјави Левандовски во една прилика за полските медиуми.

Левандовски одигра феноменална сезона и покрај проблемите со глобалната пандемија и беше вистински предводник на баварскиот гигант. Доколку ја добие наградата, ќе влезе во славното друштво на големите фудбалски имиња како Кристијано Роналдо, Лионел Меси, Диего Марadona, Лука Модриќ, Фабио Канаваро, Карим Бензема и други.



MILE UNCEVSKI FUNERAL SERVICES

Прва македонска погребна канцеларија во Австралија



Зборувајте со Миле Унчевски на 02 9502 3205

Serving the Macedonian Orthodox Community 24 Hours/7 Days

Миле Унчевски ги разбира македонските православни обичаи и погребни, тој е тука да ви помогне во најтешките моменти. Повеќе од 9 години Миле со неговата погребна компанија помага во најтешките моменти. За денот на погребот можеме да ви обезбедиме крпи, литургија, пченица.

Организираме погребни од Австралија во Македонија и обратно, доколку некој покоен имал желба да биде погребан во Македонија или во Австралија.

403 Forest Road, Bexley NSW 2207
Tel: 02 9502 3205, Fax: 02 9554 9735

ПРВА ДРЖАВНА ЛИГА НА ВИКТОРИЈА, 11 КОЛО

Престон Македонија –
Вереби Сити 5:0

Минатиов петок, на стадионот на "Лавовите", буквално беше распарчен тимот на Вереби Сити и треба да е среќен што си замина само со пет голови во мрежата. Само што започна натпреварот Конор Бел во 4 минута со



ефектен гол го отвори резултатот за 1:0. Истиот играч една минута подоцна повторно се запиша како стрелец за 2:0. Следеше еден опасен старт во 24 минута по кој судијата оправдано покажа на белата точка, а прецизен егзекутор на најстрогата казна беше Мат Вилан за 3:0. Пред крајот на првото полувреме повторно

убава акција и шанса за Конор Бел, и многу среќа за гостите што остана резултатот непроменет.

Во второто полувреме, во 52 минута, по една одземена топка следеше соло акција на Весли Џобело кој ја круниса со силен удар што силно ја затресе мрежата за 4:0. Конечниот резултат го постави Вил Бејнам во 64 минута

за 5:0. После тоа затресе стивата и повторно среќа за гостите што си заминаа само со пет од посетата на Престон Македонија. Со ваква игра Вереби Сити може уште сега да планира за испаѓање од лигата.

Во понеделник, на 6 мај, Престон Македонија гостува кај Брансвик Сити со почеток во 20:30 часот.

ТАБЕЛА

Мелбурн Виктори	29
Норткот Сити	22
Престон Македонија	21
Бентли Гринс	19
Лангварин	17
Вестерн Јунајтед	16
Брансвик Сити	16
Булин Лајонс	16
Кингстон Сити	14
Каролајн Спрингс	9
Истерн Лајонс	8
Мелбурн Сити	7
Вереби Сити	6
Норт Џилонг	1



АВСТРАЛИСКИ КУП 2024, 4 КОЛО

Стирлинг Македонија –
Форестфилд Јунајтед 5:0

Минатава седмица Стирлинг Македонија имаше пауза од регуларното првенство и играше во четвртото коло од елиминационите натпревари за Австралискиот куп. Целосно доминирајќи фудбалерите на Стирлинг забележа убедлива победа од 5:0 и продолжуваат понатаму.

Во сабота, на 4 мај, Стирлинг Македонија во регуларното првенство на НПЛ во 3А го прече-

ТАБЕЛА

Вестерн Најтс	14
Флорет Атина	13
Олимпик Кингсвеј	11
Бејсвотер Сити	10
Фриментел Сити	10
Стирлинг Македонија	9
Перт Ред Стар	8
Перт Глори	8
Перт	7
Балката	5
Армадел	4
Инглвуд Јунајтед	0

кува Перт Ред Стар со почеток во 17 часот.

НАЦИОНАЛНА ПРЕМИЕР ЛИГА НА ВИКТОРИЈА, 11 КОЛО

Мореланд Сити –
Алтона Маџик Вардар 2:3

Уште една важна победа што ќе ги изразува сите симпатизери на Вардар и нови три бодови. Домаќинот преку пенал во 14 минута дојде до водство, а стрелец беше Апаи Укуно за 1:0. Алтона Маџик Вардар пред крај на првото полувреме во 42 минута преку Нуџ Сехавдиќ успеа да изедначи на 1:1.

Во второто полувреме Мореланд Сити повторно дојде до водство во 75 минута со голот на Хосе Арансиба за 2:1. Таа нивна радост траеше многу кратко бидејќи една минута подоцна Дарси Ана-



стасовски изедначи на 2:2.

Конечниот резултат и победата за Алтона Маџик Вардар ги донесе Џавад Резаи во 84 минута за 2:3.

ТАБЕЛА

Саут Мелбурн	26
Авондаел	23
Хајделберг Јунајтед	22
Хјум Сити	22
Окли Канонс	22
Порт Мелбурн	18
Данденонг Сити	16
Алтона Маџик Вардар	13
Мелбурн Најтс	11
Грин Гали	11
Данденонг Тандер	11
Манингам Сити	9
Сент Албанс Саинтс	7
Мореланд Сити	0

Во петок, на 3 мај, Алтона Маџик Вардар ја пречекува екипата на Хјум Сити со почеток во 20:30 часот.

ПРВА ЛИГА НА НЈВ, 12 КОЛО

Непеан –
Сиднеј
Македонија 0:1

Единствениот гол на средбата беше постигнат во првото полувреме со што фудбалерите на Сиднеј Македонија (Бенкстаун Сити Лајонс), славеа минимална победа и ги укнижија трите бодови.

Во сабота, на 4 мај, Сиднеј Македонија ја пречекува екипата на Бонирг Вајт Иглс со почеток во 19 часот.


ТАБЕЛА

Маунт Друит Таун	31
Булс Академи	25
Хакоа Сиднеј	22
Сиднеј Македонија	20
Нордерн Тајгерс	19
Блектаун Спартанс	18
Интер Лајонс	18
Кантербури Бенкстаун	17
СД Раидерс	17
Бонирг Вајт Иглс	16
Макартур Рамс	15
НЈВ Универзитет	14
Дулвич Хил	11
Ридалмер Лајонс	10
Данбар Роверс	7
Непеан	5

Добивате бесплатна кутија за
свеќи со порачка на споменик!

Markovski Memorials е македонска семејна компанија што прави споменици над 25 години. Ние сме специјализирани за изградба на уникатни споменици, надгробни плочи, натписи, реставрации и скулптури.

Изработуваме споменици од гранит и мермер, керамички фотографии, вазни, кутија за свеќи и дополнителен натпис.



1/24-30 Taryn Drive, Epping, VIC 3076

Markovski
MEMORIALS

www.markovskimemorials.com.au

За дополнителни информации и цена јавете се на
Роберт Марковски на 0413 853 402 или
Вера Атанасовска на 0492 936 230

НАЦИОНАЛНА ПРЕМИЕР ЛИГА НА НЈВ, 12 КОЛО

Рокдаел Илинден – Волонгонг Вулвс 3:1

„Комитите“ можат да бидат задоволни од сигурната победа за која најзаслужен е извонредниот голгетер Алек Урошевски. Тој на оваа средба направи хет-



трик постигнувајќи ги сите три голови во првото полувреме. Само што започна средбата и во третата минута Урошевски донесе водство од 1:0. Гостите во 32 минута преку пенал израмнија на 1:1, а прецизен егзекутор на најстрогата казна беше Кристофер Мекстеј.

Следеше вистински шоу

на Урошевски во 41 минута зголеми на 2:1. Пред да заврши првото полувреме во 45 минута повторно Урошевски ја затресе мрежата за 3:1.

Во второто полувреме Рокдаел Илинден остана со играч помалку кога Локлан Констабл доби втор жолт на средбата и автоматски црвен картон. До

ТАБЕЛА

Вестерн Сиднеј Вондерерс	30
Рокдаел Илинден	26
АПИА Леикард	25
Маркони	25
Сиднеј Јунајтед	23
Блектаун Сити	22
Волонгонг Вулвс	17
Сент Џорџ Сити	17
Сиднеј Олимпик	16
Сент Џорџ Саинтс	13
Манли Јунајтед	12
Хилс Брамбис	12
НЈВ Спирит	9
Сиднеј	8
Сатерланд Шаркс	8
Централ Кост Маринерс	7

крајот со десет играчи на теренот Илинден го задржа водство и не дозволи никакво изненадување.

Во сабота, на 4 мај, Рокдаел Илинден гостува кај Сатерланд Шаркс со почеток во 16:30 часот.

КАПИТАЛ ПРЕМИЕР ЛИГА, 4 КОЛО

Квинбијан Македонија – Белконен 3:0

Нашиот претставник во Канбера оваа сезона има извонреден почеток на сезоната и од досега одиграните три натпревари има остварено максимални девет бодови. На средбата што се одигра в саботата беше поразен гостинскиот тим на Белконен со 3:0, и со тоа Квинбијан Македонија е заслужено на чело на табелата.

ТАБЕЛА

Квинбијан Македонија	9
АНУ	7
Вага Сити Вондерерс	7
Белконен	6
Бриндабела	6
Канбера Вајт Иглс	3
Канбера Јувентус	0
Вест Канбера Вондерерс	0



Даниел Муневски

НАЦИОНАЛНА ПРЕМИЕР ЛИГА НА НЈВ, 9 КОЛО

Чарлстон Азури – Бродмедоу Маџик 2:0

Пораз на Бродмедоу маџик на гостувањето со кој се загуби чекор со лидерот на табелата.

Домаќинот заслужено славеше победа со двата гола во второто полувреме, во 53` и 76 минута.

Во сабота, на 4 мај, Бродмедоу Маџик гостува



кај Валентин со почеток во 17:30 часот.

ТАБЕЛА

Ламбтон	24
Бродмедоу Маџик	18
Чарлстон Азури	18
Валентин	16
Нукастел Олимпик	13
Маитланд	11
Еџворт	11
Вестон Воркерс	10
Кукс Хил Јунајтед	5
Њу Ламбтон	4
Лејк Маквори	3
Адамстаун Розбадс	2

ЛЕБРОН:

Одам да одморам, се гледаме на Олимписките игри во Париз

Леброн Џејмс беше видно разочаран по елиминацијата на Лос Анџелес Лејкерс од Денвер Нагетс и помалку нервозно го напушти теренот, но на прес-конференцијата по мечот зборуваше во манир на вистински професионалец и најави успешен настап на Олимписките игри во Париз.



Репрезентацијата на Соединетите Американски Држави ќе допатува со „дрим-тим“ од НБА лигата, а „кралот“ Џејмс смета дека му е потребен краток одмор пред да се приклучи на националниот тим.

- Заврши уште една НБА сезона. Можевме да бидеме и поуспешни, но сега тоа е во минатото. Имам малку време да се посветам на моето семејство и да ги проследам нивните активности. Двајца мои синови играат професионална кошарка, ќерка ми игра одбојка, а

сопругата работи на многу хуманитарни проекти.

Сега е вистинско време да им се посветам, а потоа ќе се приклучам на репрезентацијата во Лас Вегас и ќе ги започнеме подготовките за Олимписките игри. Одиме во Париз да го освоиме златниот медал и убеден сум дека ќе успееме во тоа. Се гледаме во Франција, изјави Џејмс.

Денвер Нагетс со вкупни 4:1 ги елиминираше „езерцата“, а Леброн Џејмс ја заврши својата 21. сезона во најквалитетното кошаркарско натпреварување на светот.

Ѓоковиќ направи уште една промена во стручниот штаб

Српскиот тенисер Новак Ѓоковиќ се раздели со Горан Иванишевиќ, Едоардо Артлади, Елена Капеларо и Марко Паники.

Но деновиве Ѓоковиќ бил забележан со австрискиот експерт за кондиција, Гебхард Фил-Грич, кој треба да му помогне да ги оствари наредните цели.

Србинот е подготвен за големи промени и сака



да го освои златниот медал на Олимписките игри во Париз, а засега не е познато дали уште некој ќе биде вклучен во неговиот стручен штаб.

AVIO TRAVEL Lic. No. 32481
335 High St. Preston

03/ 9471 4556
03/ 9471 4559
mobile:
0401 686 970

AVIO TRAVEL

ВИ ГО НУДИ
СВЕТОТ НА
ДЛАНКА

ПАТУВАЈТЕ ВО МАКЕДОНИЈА И СЕКАДЕ ВО СВЕТОТ!

ЕВТИНО Е УДОБНО Е СИГУРНО Е ВЕ ОЧЕКУВАМЕ Е НЕ ЧЕКАЈТЕ,
ЈАВЕТЕ СЕ УШТЕ ДЕНЕС ДА СИ ОБЕЗБЕДИТЕ МЕСТО ЗА УТРЕ!

За повеќе информации зборувајте на македонски со Милка Секуловска!

A
LIC. NO. 32481

335 HIGH STREET, PRESTON, VIC.

PH.: 03/9471 4559, 03/9471 4556 MOB: 0401 686 970



ЏО РОГАН: ИЛИЈА ТОПУРИЈА ОДБИ РЕВАНШ СО АЛЕКСАНДАР ВОЛКАНОВСКИ

Според коментаторот Џо Роган, новопечениот шампион Илија Топурија ја одбил понудата за реванш со Австралиецот со македонско потекло Александар Волкановски во август на UFC 305.

Топурија, актуелниот шампион во перо категорија, беше предводник на UFC 298 претходно оваа година во првата

шампионска борба за промоцијата, постигнувајќи извонредна победа за да остане непоразен во борбата со Волкановски.

Спарен за одбрана на титулата против повеќекратниот бркач на титули Брајан Ортега, Топурија – барем според ветеранот на UFC Роган – го одбил предложениот реванш со Волкановски за UFC 305 во август.

„Не знам со кого Илија Топурија сака да се бори следниот пат“, рече Џо Роган за време на интервјуто со поранешниот шампион во перо категорија Макс Холовеј. „Но, мислам – претпоставувам, се чувствува како шампион и може да ги определува потезите“.

„Знам дека ја одби таа борба во Перт на UFC 305 – за реванш

со Александар Волкановски“, објасни Роган.

Самиот Холовеј, кој го зацврсти своето барање за борба со Топурија, постигна спектакуларна победа над поранешниот привремен носител на титулата во лесна категорија Џастин Гејџи на UFC 300 – земајќи ја симболичната титула BMF со нокаут во петтата рунда.

БЕЗ ПОБЕДА, НЕМА НАПЛАТА

НИЕ СМЕ АДВОКАТСКА ФИРМА СО ЕКСПЕРТИ ЗА:

- сообраќајни повреди / TAC
- повреди на работно место / workcover
- побарувања од медицинска небрижност
- побарувања за повреда при раѓање
- побарувања за штета од азбестос
- повреди на јавно место
- повреди работници на државни места /Comcare Claims
- Суперануација / неспособност за работа

Тони Шишковски
Director

arnold thomas & becker
lawyers

ЕКСПЕРТИ ВО ЗАКОНОТ ЗА ПОВРЕДИ

arnold thomas & becker
lawyers

За проблемите што ги имате околу повреди на работно место зборувајте со **ТОНИ ШИШКОВСКИ** на македонски јазик на **(03) 9614 1433**

573-577 Lonsdale Street, Melbourne VIC www.arnoldthomasbecker.com.au